



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламаци 15 дена.

Четврток, 6 април 1995
Скопје
Број 19 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 250
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

423.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за внатрешни работи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 март 1995 година.

Број 08-1292/1
29 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

ЗАКОН ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Внатрешни работи во смисла на овој закон се работи кои се однесуваат на:

- заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните;
- спречување на вршење кривични дела, откривање и фаќање на сторители на кривични дела и нивно предавање на надлежни органи;
- заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот загарантирани со Уставот;
- спречување на насилно уривање на демократските институции утврдени со Уставот на Република Македонија;
- одржување на јавниот ред и мир;
- спречување на разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост;
- обезбедување на определени личности и објекти;
- регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата и други работи сврзани со безбедноста на сообраќајот на патиштата;
- контрола на преминување на државната граница, движење и престој во граничниот појас;
- престој и движење на странци;
- утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на државната граница;
- поставување, контрола и одржување на ознаките со кои се обележува граничниот појас на копно и вода;
- заштита од пожари и експлозии;
- контрола на условите во врска со производство, промет, набавување, поседување и носење на оружје, делови за оружје и муниција;

- производство, промет, складирање, превоз и заштита од експлозивни и други опасни материи и складирање и заштита од запаливи течности и гасови;
- контрола на пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните;
- укажување на помош при отстранување на последиците предизвикани од природни непогоди и епидемии кои можат да ги загрозат животот и здравјето на граѓаните и имотот;
- истражување и развој во областите од негова надлежност и
- други работи утврдени со закон.

Член 2

Внатрешните работи од член 1 на овој закон ги врши Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството) и Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање како орган во состав на Министерството.

Член 3

Граѓаните, претпријатијата и другите правни лица и државните органи му овозможуваат уредно вршење на работите од негова надлежност.

Министерството во рамките на својата надлежност им укажува стручна помош на граѓаните, претпријатијата и другите правни лица и на државните органи во остварувањето на пропишаните права и обврски, заштита на животот и личната сигурност на граѓаните и имотот.

Член 4

Министерството укажува стручна помош на претпријатијата и другите правни лица и на државните органи во работите на физичко-техничката заштита, врши надзор над примената на прописите за начинот на вршење на заштитата и ја проверува оспособеноста на работниците за физичка заштита во ракување со оружје.

Член 5

Министерството ја известува јавноста за прашањата од негова надлежност.

На граѓаните, претпријатијата и другите правни лица и на државните органи, Министерството им дава информации, податоци и известувања за прашања од својот делокруг за кои тие се непосредно заинтересирани.

Нема да се даваат информации, податоци и известувања кои претставуваат државна, воена, деловна или службена тајна утврдена со закон или друг пропис.

Информациите, податоците и известувањата од ставовите 1 и 2 на овој член ги дава министерот за внатрешни работи (во натамошниот текст: министерот) или работникот кој тој ќе го овласти.

Член 6

Работниците на Министерството работите и задачите ги извршуваат во согласност со правата, должностите и овластувањата утврдени со закон и други прописи донесени врз основа на закон.

Работник во Министерството е должен да ги извршува наредбите на министерот или од него овластен работник издадени во врска со извршување на функцијата на Министерството, освен ако извршувањето на наредбата претставува кривично дело.

Член 7

Работниците во Министерството се должни во вршењето на работите и задачите да го штитат и чуваат животот и имотот на граѓаните, да ги почитуваат слободите и правата на човекот и граѓанинот и да ги применуваат на пропишан начин само мерките и средствата на присилба што со овој закон или друг пропис се утврдени.

II. ДЕЛОКРУГ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО

1. Полиција

Член 8

Работите на непосредното одржување на јавниот ред и мир, регулирањето и контролата на сообраќајот на патиштата, контролата на преминување преку државната граница, безбедноста на езерата, како и други работи од член 1 на овој закон, чија природа или услови бараат да ги извршуваат униформирани работници на Министерството ги врши полицијата.

Полицајците се униформирани дел на Министерството кои на униформата носат ознаки на чинот и се вооружени и опремени.

Член 9

За непосредно извршување на полициските и другите внатрешни работи, во секоја општина се формира најмалку една полициска станица.

Член 10

Полицајците можат работите од член 8 на овој закон да ги вршат и во цивилна облека кога тоа ќе го нареди непосредниот раководител или од него овластен работник.

Кога јавниот ред и мир е нарушен во поголем обем, министерот може да нареди и други овластени службени лица од член 24 став 2 на овој закон, да вршат определени работи во униформа.

Член 11

Заради заштита на безбедноста на Република Македонија во воена, во вонредна состојба или кога јавниот ред и мир е нарушен во поголем обем, министерот може од полицајците и приправниците за полицајци, од учениците за полицајци постари од 18 години, студентите, слушателите на курсеви за полицајци, од работниците на институцијата за школување на кадри за потребите на Министерството и од припадниците на резервниот состав кои имаат распоред во полицијата, да формира полициски единици за извршување на определени задачи.

Лицата од став 1 на овој член, додека ги извршуваат задачите заради кои е формирана единицата, се сметаат за овластени службени лица во смисла на член 24 став 2 од овој закон.

2. Криминалистичка полиција

Член 12

Работите на спречување на вршење кривични дела, откривање и фаќање на сторители на кривични дела, криминалистичко-техничките работи, контролата на престојот и движењето на странците, инспекцискиот надзор во заштитата од пожари и експлозии, како и други работи од член 1 на овој закон, ги врши криминалистичката полиција на Министерството.

3. Дирекција за безбедност и контраразузнавање

Член 13

За извршување на работите сврзани со безбедноста и контраразузнавањето се основа Дирекција за безбедност и контраразузнавање (во натамошниот текст: Дирекцијата), како орган во состав на Министерството.

Безбедност и контраразузнавање во смисла на став 1 од овој член се работи кои се однесуваат на заштита од шпионажа, тероризам или други активности насочени кон загрозување или уривање на демократските институции утврдени со Уставот на Република Македонија со насилни средства, како и заштита од потешки форми на организиран криминал.

Со Дирекцијата раководи директор кој на предлог на министерот го именува и разрешува Владата на Република Македонија за време од четири години.

Член 14

Директорот е самостоен во извршување на работите на Дирекцијата и за својата работа му одговара на министерот и Владата на Република Македонија.

Член 15

На предлог на директорот на Дирекцијата, министерот донесува акти за организација и работа и за систематизација на работните места на Дирекцијата, на кој Владата на Република Македонија дава согласност.

Во актот за систематизација на работните места на Дирекцијата се утврдуваат работните места со посебни должности и овластувања.

Член 16

Во вршењето на работите од својата надлежност работниците на Дирекцијата имаат право да собираат податоци, известувања и информации од својот делокруг.

Граѓаните, органите, претпријатијата и другите правни лица се должни да им овозможат уредно вршење на работите на работниците на Дирекцијата.

3.1. Надзор над работата на Дирекцијата

Член 17

Собранието на Република Македонија врши надзор над работата на Дирекцијата преку соодветна комисија (во натамошниот текст: Комисијата).

Член 18

Комисијата до Собранието на Република Македонија доставува извештај за извршената работа најмалку еднаш годишно.

Пред доставувањето на извештајот од став 1 на овој член Комисијата е должна да го достави извештајот до Владата на Република Македонија заради прибавување на мислење од аспект на заштитата на тајноста на одделни негови делови.

Член 19

Директорот на Дирекцијата е должен да овозможи увид и да ги дава сите известувања и податоци од делокругот на работата на Комисијата.

Известувањата и податоците изнесени на седницата на Комисијата се сметаат за државна тајна.

Член 20

Заклучоците во врска со извештајот на Комисијата, Собранието на Република Македонија ги доставува до Владата на Република Македонија.

III. ПОСЕБНИ ДОЛЖНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА НА МИНИСТЕРСТВОТО И ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

Член 21

Работниците со посебни должности и овластувања на Министерството применуваат пропишани средства и методи во вршењето на работите.

Работниците од став 1 на овој член се одговорни за законита примена на средствата и методите.

Член 22

Во услови на воена состојба, работниците на Министерството се мобилизираат и ангажираат за извршување на борбени задачи или за други работи во врска со одбраната и безбедноста на Република Македонија.

Во услови на воена и вонредна состојба работниците на Министерството се должни да укажуваат помош при отстранување на последиците предизвикани од природни непогоди и епидемии.

Член 23

На образложено барање на надлежниот субјект за спроведување на извршна одлука, донесена од државен орган, Министерството ќе укаже помош ако при спроведувањето на извршувањето се најде на физички отпор или такъв отпор оправдано може да се очекува, како и во други случаи утврдени со закон.

Барање за асистенција се поднесува до Министерството, најдоцна пет дена пред спроведување на извршувањето, освен за итни и неодојливи случаи.

За барањето од став 1 на овој член одлучува министерот или од него овластен работник и за истото навремено се известува подносителот на барањето.

Трошоците за асистенција ги сноси подносителот на барањето.

Член 24

Работниците на Министерството кои имаат посебни должности и овластувања определени со закон се овластени службени лица.

За овластени службени лица во смисла на овој закон се сметаат:

- 1) работниците на полицијата и оперативните работници;
- 2) работниците кои извршуваат работи кои се во непосредна врска со полициските и оперативните работи и
- 3) министерот, неговиот заменик, раководните работници и работници кои раководат со одредени организациони единици.

Во актот за систематизација на работните места на Министерството се утврдуваат работните места со посебни должности и овластувања во смисла на став 2 од овој член.

Член 25

Образецот и постапката за издавање на легитимации на овластените службени лица ги пропишува министерот.

Овластените службени лица во согласност со прописите за вршење на посебните должности и овластувања, поседуваат и носат службено оружје, муниција и други пропишани средства и опрема.

Член 26

Овластените службени лица се должни работите од својата надлежност да ги вршат во секоја прилика, без оглед дали се наоѓаат на службена должност и дали тоа им е ставено во нивна должност.

Овластените службени лица се должни работите од став 1 на овој член да ги вршат и кога нивното извршување е сврзано со опасност по нивниот живот.

Член 27

Овластените службени лица имаат право да ги легитимираат граѓаните заради утврдување на нивниот идентитет.

Документите за идентитетот можат да бидат задржани само за време потребно за проверка на идентитетот, после кое веднаш се враќаат на граѓанинот.

Ако лицето одбива или не е во можност да го докаже идентитетот, може да биде задржано во време потребно за проверка на идентитетот, но не подолго од три часа.

На лицето кое е задржано во смисла на став 3 од овој член му се овозможува идентитетот да го докаже на било кој начин.

Член 28

Овластеното службено лице во униформа при извршувањето на службени работи должно е да се легитимира на барање на граѓанинот.

Кога овластеното службено лице ги врши службените работи во цивилна облека, должно е претходно да се легитимира.

Ако при извршувањето на службените работи има потреба и основа од влегување во туѓ дом или просторија овластеното службено лице должно е претходно да се легитимира и да презентира судска одлука.

Член 29

Овластените службени лица на Министерството, имаат право да задржат лице најмногу 24 часа ако истото го нарушува или загрозува јавниот ред и мир, а воспоставувањето на јавниот ред и мир или отстранувањето на загрозувањето не може да се постигне на друг начин и во случај кога лицето го испорачал странски орган на безбедноста заради спроведување до надлежен орган.

Овластените службени лица на Министерството се должни лицето приведено или лишено од слобода да го запознаат со причините за приведување или лишување од слобода и со неговите права утврдени со Уставот и закон.

Овластените службени лица не треба приведените лица да ги изложуваат на јавна љубопитност.

Задржаното лице има право на жалба до министерот во рок од 12 часа од моментот на задржувањето.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението. Решението по жалбата се донесува и доставува на лицето кое е задржано во рок од 12 часа, од часот кога е изјавена жалбата.

Овластеното службено лице, доколку има услови е должно во рок од три часа да го известат семејството на задржаното лице, а претпријатието или органот во кој е вработен доколку тој тоа го бара, како и да го запознае лицето со причините за задржувањето и со неговото право на бранител.

Член 30

Заради спречување на извршување на кривични дела, пронаоѓање и фаќање на сторители на кривични дела и пронаоѓање и обезбедување на предмети и траги на кривични дела, овластените службени лица можат да вршат затворање на пристапите на определен простор или објект и да го оневозможат напуштањето на тој простор или објект без одобрение. Овие мерки траат до извршување на службените дејствија.

Преземањето на мерките од став 1 на овој член може да го нареди министерот или од него овластен работник.

Член 31

Овластените службени лица, кога вршат служба на средствата на јавниот сообраќај имаат право на бесплатен превоз со тие средства и на осигурување што го имаат другите патници.

Во случаите на став 1 од овој член граѓанинот или претпријатието немаат право на надоместок за извршениот превоз на овластените службени лица.

Член 32

Овластените службени лица, кога тоа го бараат причините на безбедноста на Републиката, откривање и фаќање на сторител на кривично дело или прекршок, заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните одржувањето на јавниот ред и мир, безбедноста на сообраќајот на патиштата или при контрола на преминувањето на државната граница, можат да вршат преглед на превозни средства, лица и багаж и да го насочат движењето на определен простор додека за тоа има потреба.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на воените превозни средства.

Член 33

Заради фаќање на извршител на кривично дело кога непосредно го гонат, заради превезување на жртва на кривично дело, елементарна непогода или друг несреќен случај до најблиската здравствена организација, како и за извршување на други службени задачи од итна природа, овластените службени лица и работниците со посебни должности и овластувања на Дирекцијата само за извршување на службени задачи од итна природа, имаат право да се послужат со сообраќајни средства и со средства за врски до кои можат да дојдат, ако тоа не можат да го извршат на друг начин. За употребата на сообраќајното средство или средството за врска му се издава потврда на сопственикот, односно корисникот на средството.

Сопственикот, односно корисникот на сообраќајното средство или средството за врска има право на надоместок на стварната штета предизвикана со употребата на средството.

Надоместокот на штетата од став 2 на овој член паѓа на товар на Буџетот на Република Македонија.

Член 34

Овластеното службено лице може да употреби средства на присилба пропишани со акт на Владата на Република Македонија заради воспоставување на нарушен јавен ред и мир во поголем обем, совладување отпор на лице кое го нарушува јавниот ред и мир или лице кое треба да се приведе, задржи или лиши од слобода, заради одбивање напад од себе, од друго лице или објект што се обезбедува, заради присилно отстранување на лица од определено место, како и лице кое не постапува по наредба на овластеното службено лице.

Член 35

Овластеното службено лице ќе употреби огнено оружје, ако со други средства на присилба не може:

- 1) да го заплати животот на граѓаните;
- 2) да одбие од себе непосреден напад со кој се загрозува неговиот живот;
- 3) да одбие напад на објект или личност што се обезбедува и
- 4) да се спречи бегство на лице затечено во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години, како и бегство на лице лишено од слобода и лице за кое е издаден налог за лишување од слобода заради извршување на вакво кривично дело.

Член 36

Овластените службени лица кои вршат служба непосредно под раководство на одговорен работник смеат да употребат средства на присилба или огнено оружје само на негова наредба.

Член 37

Пред употребата на средството на присилба или огнено оружје во случаите од членовите 34 и 35 на овој закон, овластеното службено лице е должно да го предупреди, гласно лицето спрема кое треба да го употреби тоа средство, односно оружјето.

Член 38

Основаноста, оправданоста и правилноста на употребата на средствата за присилба или огнено оружје во секој конкретен случај ја оценува непосредно повисокиот одговорен работник.

Член 39

Ако средствата на присилба или огненото оружје се употребени во границите на овластувањата и во согласност со одредбите од членовите 34, 35 и 36 на овој закон, исклучена е одговорноста на овластеното службено лице кое ги употребило и на одговорниот работник кој ја наредил нивната употреба, како и на лице кое на повик на Министерството или на овластеното службено лице укажало помош во извршувањето на службените работи.

Член 40

Во вршењето на работите на безбедноста на езерата, полицајците имаат право да запрат сомнителен пловен објект, да вршат проверка на знамето, да вршат преглед на бродските исправи, да го претресат пловниот објект, како и да го гонат, запленаат и спроведат до надлежниот орган пловниот објект кој не се придржува на прописите, доколку со меѓународен договор не е поинаку предвидено.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на воени пловни објекти.

Член 41

Граѓаните, претпријатијата и другите правни лица и органите должни се да се придржуваат на предупредувањата и наредбите што во извршувањето на работите на безбедноста, а особено во спасување на луѓето загрозуени од елементарни непогоди, епидемии или од други опасности, ги издава министерот или овластените службени лица.

Член 42

Овластените службени лица се должни на барање на граѓаните да им укажуваат помош, да даваат потребни информации или да ги упатат граѓаните во контакт со други овластени органи и институции.

Член 43

Ако против работник со посебни должности и овластувања се покрене и води кривична, прекршочна или процесна постапка заради употреба на средства на присилба или огнено оружје или заради други интервенции во вршењето на службената работа, како и учество во сообраќајна незгода со моторно возило при вршењето на работата, Министерството ќе му обезбеди бесплатна правна помош во врска со водење на постапката.

Бесплатна правна помош Министерството ќе му обезбеди и на граѓанин кој му укажал помош на овластеното службено лице во вршење на службената должност, ако против него се покрене и води кривична, прекршочна или процесна постапка, за дејствие сторено во врска со укажувањето на помошта.

IV. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Член 44

Во вршењето на работите од својата надлежност, Министерството може да соработува и разменува ин-

формации со странски полициски и државни органи, организации од други држави и меѓународни организации во областа на внатрешните работи.

V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ВО ОДБРАНА

Член 45

Работниците во Министерството за извршување на воени и други обврски од областа на одбраната, по правило, имаат воен распоред во Министерството.

Во услови на воена или вонредна состојба, заради заштита на безбедноста на Република Македонија или одржување на јавниот ред и мир кога е нарушен во поголем обем, Министерството ангажира лица со воен распоред и работни обврски во Министерството (во натамошниот текст: припадници на резервниот состав).

Припадниците на резервниот состав распоредени во полицијата носат униформа и ознаки определени за чините во полицијата.

Припадниците на резервниот состав кои се повикани заради извршување на работите и задачите од став 2 на овој член, остануваат на распоред во Министерството се додека траат причините поради кои се повикани.

Член 46

Повикување на припадниците на резервниот состав на обука, вежби или во случаите од член 45 на овој закон врши Министерството.

За времето додека ги извршуваат работите и задачите припадниците на резервниот состав во смисла на член 24 од овој закон имаат должности и овластувања на овластено службено лице.

Член 47

За извршување на работите и задачите на припадниците на резервниот состав им припаѓа надоместок утврден според прописите за извршување на воена обврска за служење во резервниот состав.

Средствата за надоместок од став 1 на овој член се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

Министерот ќе донесе подзаконски пропис за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав.

VI. РАБОТНИ ОДНОСИ

1. Засновање на работен однос

Член 48

Работен однос во Министерството може да заснова лице кое покрај општите услови ги исполнува и следниве посебни услови:

- 1) да не е осудувано за кривично дело против уставното уредување и безбедноста на Република Македонија, против стопанството, слободите и правата на човекот и граѓанинот, вооружените сили на Република Македонија, службената должност, тешки дела против животот и телото, имотот или кривично дело извршено од користољубие и нечесни побуди;
- 2) против него да не се води кривична постапка за кривично дело од став 1 точка 1 на овој член;
- 3) со правосилна пресуда да не му е изречена мерка за безбедност забрана на вршење на професија, дејност или должност додека трае таквата мерка и
- 4) да е здравствено и психо-физички способно.

На работник кој е осуден за кривично дело од став 1 точка 1 на овој член кое се гони по службена должност или на кого му е изречена мерка за безбедност забрана на вршење на професија, дејност или должност, му престанува работниот однос во Министерството со денот на враќањето на правосилната пресуда.

Решението за престанок на работниот однос според став 2 на овој член го донесува министерот.

Член 49

Постапката по јавен оглас за прием на лице во Министерството може да трае и подолго од времето утврдено со закон, но не подолго од три месеци.

Работен однос во Министерството без јавен конкурс, односно јавен оглас се заснова на работните места со посебни должности и овластувања од член 24 на овој закон, за стипендисти на Министерството и завршени ученици и студенти на Институцијата за школување на кадри за потребите на Министерството.

Член 50

За полицаец може да биде примено лице кое, покрај условите од член 48 став 1 на овој закон, ги исполнува и следниве услови:

- 1) да нема наполнето 25 години живот ако за прв пат се прима на работа и
- 2) да има завршено IV степен на стручна подготовка.

За работни места во полицијата за кои со актот за систематизација на работните места во Министерството е пропишана виша или висока стручна подготовка може да се прими на работа и лице постаро од 25 години живот.

Член 51

За извршување на одредени работи на полицијата може да се заснова работен однос на одредено време со лице кое претходно е стручно оспособено за вршење на тие работи.

Член 52

Лице кое заснова работен однос или се распоредува на определени работни места со посебни должности и овластувања, а нема образование од областа на внатрешните работи, се упатува на стручно оспособување во соодветни организации од областа на образованието, односно други форми на стручно оспособување.

Работните места од став 1 на овој член ги определува министерот.

Времето поминато на стручно оспособување на приправниците во смисла на став 1 на овој член, се засметува во приправничкиот стаж.

Член 53

На работник кој е упатен на дополнително стручно оспособување и усовршување му се обезбедува бесплатен стан и храна, односно му се надоместуваат трошоците за превоз за доаѓање и враќање од курсот, сместување и исхрана.

Член 54

Работник кој своеволно ќе го напушти или по негова вина ќе биде исклучен од стручното оспособување и заради тоа ќе му престане работниот однос, ги надоместува трошоците направени за неговото стручно оспособување, сместување и исхрана.

Член 55

Завршените ученици и студенти на Институцијата од член 49 на овој закон кои засноваат работен однос во Министерството, како и работниците кои стручно се оспособуваат во соодветни организации од областа на образованието на сметка на Министерството, должни се да останат во работен однос во Министерството најмалку двапати повеќе од времето поминато на школување, односно оспособување, односно најмалку две години ако школувањето, односно оспособувањето траело помалку од една година.

Работник кој нема да ги исполни условите од став 1 на овој член должен е да ги надомести трошоците на-

правени за неговото школување, односно оспособување.

2. Распореѓување на работници

Член 56

Работник со решение може да биде распореден во организациона единица надвор од седиштето на Министерството на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка заради:

- немање на работници со соодветна стручна подготовка и работна способност за конкретните работи и задачи;
- стручна помош во извршувањето на работите и задачите на подрачната организациона единица и
- поефикасно извршување на функцијата на Министерството.

Жалбата против решението од став 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението.

На работник од став 1 на овој член кој од неоправдани причини во рок од седум дена од денот на врачувањето на решението не стапи на работа, му престанува работниот однос.

Решението за распореѓување во организациона единица надвор од седиштето на Министерството задолжително се преиспитува по секоја помината година на распореѓување.

Член 57

Во случај од член 56 на овој закон работникот има право на плата во висина на платата остварена во последниот месец пред распореѓувањето ако тоа за него е поповолно, надомест во висина на едномесечна плата на работникот, надоместок за патни и селидбени трошоци; надоместок за одвоен живот ако не му е обезбедено сместување или стан; на секој трет месец седум дена платено отсуство и надоместок на трошоци за превоз заради посета на потесното семејство од кое работникот живее одвоено.

Кога распореѓувањето трае подолго од шест месеци, на работникот му се обезбедува сместување или стан.

Член 58

Работник со посебни должности и овластувања за кој со одлука на здравствената комисија ќе се утврди дека е неспособен за вршење на работи и задачи со посебни должности и овластувања заради нарушена психофизичка или општа здравствена способност која настапила како последица од повреда при работа или професионална болест, се распореѓува на работно место кое одговара на степенот на неговата стручна подготовка и здравствена состојба.

Работникот од став 1 на овој член ги задржува сите права од работен однос кои ги имаат работниците на работното место на кое дотогаш работел и должен е да ги исполнува обврските на новото работно место.

Член 59

Психофизичката и општата здравствена способност на лицата, односно работниците од член 48 став 1 точка 4 и член 58 на овој закон, ја утврдува здравствена комисија што ја образува министерот.

Здравствената комисија од став 1 на овој член ја сочинуваат: претседател, најмалку двајца лекари – специјалисти, од кои еден за интерна медицина и двајца работници на Министерството. Кога здравствената комисија утврдува неспособност на работник – полициец еден од двајцата работници е од полицијата.

По потреба, здравствената комисија може да има и други лекари – специјалисти.

Начинот на работењето на здравствената комисија од став 1 на овој член го пропишува министерот во согласност со министерот за здравство.

3. Работно време, одмор и други права и обврски на вработените

Член 60

Работното време на вработените во Министерството може да трае и подолго од со закон пропишаниот максимум во работна недела, во услови кога се извршуваат неотложни работи и задачи од член 1 на овој закон или во врска со тие работи и задачи.

Член 61

Кога неотложни потреби на Министерството тоа го бараат, министерот или од него овластен работник може на работникот да му го одложи, односно прекине користењето на годишниот одмор.

Во случаите од став 1 на овој член работникот има право на надоместок на стварните трошоци настанати со одложувањето, односно прекинувањето на годишниот одмор.

Член 62

На овластено службено лице во случај на привремена неспособност за работа настаната во вршење или по повод вршењето на работите и задачите му припаѓа надоместок во висина на тековната плата за времето на отсуство од работа.

Член 63

Работникот е должен да ја чува државната, службената, воената или деловната тајна за која дознал во вршењето или по повод вршењето на работите и задачите.

За службена тајна, во смисла на овој закон, се сметаат:

1) мерки, дејствија, извештаи, документи, податоци и извори на податоци од делокруг на Министерството што се означени како службена тајна и се со соодветен степен на доверливост;

2) мерки, дејствија, извештаи, документи, податоци и извори на податоци што се однесуваат на претпријатијата и други правни лица или органи кои согласно со закон или друг пропис се означени како службена тајна и

3) податоци за внатрешната организација и работа и систематизација на работните места во Министерството.

Член 64

Обврската за чување на тајните од член 63 на овој закон трае и по престанок на работниот однос. Согласно со закон за ослободување од обврската за чување тајна дава министерот.

Министерот ќе донесе пропис за начинот на чување и заштита на документи, извештаи, податоци и други акти што со закон, друг пропис или одлука на надлежен орган се означени како државна, воена или службена тајна.

Член 65

Како кршење на работната дисциплина се смета и:

1) постапување спротивно на правилата и прописите на Министерството;

2) недавање на податоци или давање на неточни податоци што според прописите им се даваат на овластените органи, организации или граѓани;

3) непристојно однесување спрема странките;

4) неукажување правна и друга помош во рамките на своите овластувања на странката во остварувањето на нејзините законски права и правни интереси;

5) одбегнување на лекарски преглед заради утврдување на работната способност;

6) избегнување на задолжително стручно оспособување и усовршување;

7) противправно прибавување на лична корист во врска со вршењето на работите и задачите;

8) послуга или овозможување на послуга на друго лице со пари или со други работи од вредност, кои на работникот му се доверени во вршењето на работите и задачите;

9) вршење на дејност која е неспоива со должно-стите на работникот;

10) раководење, изразување и застапување на парти-ски ставови и убедување во вршењето на работите и задачите и

11) извршување на дејствие што претставува кри-вично дело кое согласно Законот за внатрешни работи е пречка за засновање на работен однос во Министер-ството или извршување на дејствие кое претставува потешок прекршок против јавниот ред и мир.

Работникот може да биде привремено оддалечен од работа од Министерството кога ќе стори потешко кршење на работната дисциплина.

Во случаите на престанок на работниот однос со отказ, отказниот рок може да биде пократок од рокот утврден со закон.

Правото на отказан рок не се остварува доколку отказот се дава поради потешко кршење на работната дисциплина.

Потешките случаи на кршење на работната дисци-плина заради кои работникот се оддалечува од работа, должината на отказниот рок, како и случаите кога тоа право не се остварува се пропишува со акт на министе-рот.

Член 66

Работниците со посебни должности и овластувања не можат да вршат дејности кои се неспоиви со нивните должности.

Член 67

Министерот може да забрани патување во странство на работник на Министерството во случаите кога е потребно заради заштитата на безбедноста и одбраната на Република Македонија.

Член 68

Министерството е должно да ги осигури, за случај на смрт, телесно оштетување, или губење на работната способност, вработените кои работат на работни места со посебни должности и овластувања.

Член 69

Вработен во Министерството кој во вршењето на работите и задачите ќе го загуби животот, ќе се по-гребе на трошок на Министерството, а на семејството на работникот му припаѓа еднократен надоместок во висина на вкупниот износ од остварените плати во по-следните 12 месеци.

Граѓанин кој по барање од овластено службено лице укаже помош и по тој повод биде повреден или се раз-боли и поради тоа потрајно остане надвор од работниот однос, односно ќе стане неспособен за работа, ги има истите права од пензиско-инвалидско и здравствено осигурување како и лицата кои претрпеле несреќа на работа.

Ако во укажувањето на помошта граѓанинот го за-губи животот семејството ги има правата од став 1 на овој член и правата од пензиско осигурување како се-мејство на вработен на Министерството кој го загубил животот во вршењето на работите и задачите.

Член 70

Вработените во Министерството правото на штрајк можат да го остваруваат под услови битно да не се нарушува редовното извршување на работите и зада-чите утврдени во член 1 на овој закон.

Заради спречување на евентуални штетни после-дици од неизвршување на внатрешните работи за време на штрајкот, министерот или од него овластен работ-ник е должен да обезбеди потребно функционирање на организационите единици во процесот на работата.

Врз основа на преземените мерки од став 2 на овој член, вработените се должни да постапуваат по соод-ветните наредби.

Доколку вработените не постапат согласно со став 3 на овој член министерот, односно овластениот работ-ник е должен да го обезбеди остварувањето на работ-ниот процес со заменување на соодветни работници.

Член 71

На вработените во Министерството и на други лица може во согласност со општ акт да им се доделуваат награди, благодарници или признанија.

Член 72

Поради видот, природата и сложеноста на работите и задачите што се извршуваат од работниците со по-себни должности и овластувања, како и поради тежи-ната на работите и посебните услови под кои тие се извршуваат, износот на средствата наменети за плата за извршување на тие работи и задачи се зголемува до 30%.

Член 73

Владата на Република Македонија донесува подза-конски прописи за ознаките на чиновите и условите за нивно стекнување за овластените службени лица, за униформата и за ознаките на униформата, за лично-стите и објектите што се обезбедуваат, за употребата на средства за присилба и огнено оружје, како и за постапката и начинот на давање стручна помош на претпријатијата и другите правни лица и на државните органи во работите на физичко-техничката заштита, посебните услови за примем на работа на лицата за вршење на физичко-техничката заштита, вршењето надзор над примената на прописите за начинот на вршење на заштитата и проверката на оспособеноста на работниците за физичка заштита во ракувањето со оружје.

Член 74

Се овластува министерот да донесе подзаконски прописи за:

- 1) вршењето на работите на Министерството;
- 2) вршењето на работите на Дирекцијата,
- 3) ознаките за обележување на граничниот појас на копно;
- 4) времето на траењето на облеката, и посебната лична опрема на полицијата;
- 5) цените на обрасците што ги издава Министер-ството;
- 6) начинот на постапување со привремено одземен и пронајдени предмети;
- 7) работите и задачите кои е неопходно да се извр-шуваат за времето на штрајкот и
- 8) други прописи утврдени со закон.

Се овластува министерот во согласност со министе-рот за здравство да донесе подзаконски прописи за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен од-нос во Министерството.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 75

Министерот во рок од еден месец од влегувањето во сила на овој закон ќе донесе општи акти за организа-ција и работа и за систематизација на работните места во Министерството.

Член 76

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на прописите од став 1 на овој член ќе се применуваат постојните прописи доколку се во согласност со овој закон.

Член 77

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ број 45/72, 8/73, 31/74, 24/80, 37/80, 24/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 36/91 и 19/92).

Член 78

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

424.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ**

Се прогласува Законот за Агенцијата за разузнавање, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 март 1995 година.

Број 08-1293/1
29 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН**ЗА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој закон се основа Агенција за разузнавање (во натамошниот текст: Агенцијата), како посебен орган на државната управа.

Член 2

Агенцијата е надлежна да собира податоци и информации од значење за безбедноста и одбраната на Република Македонија и стопанските, политичките и други интереси на државата.

Агенцијата врши анализи и истражувања на податоците и информациите од став 1 на овој член и задолжително ги известува претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија и други државни органи за прашања од значење на нивниот делокруг.

Акт за начинот на информирањето од став 2 на овој член донесува Владата на Република Македонија, со претходна согласност на претседателот на Република Македонија.

Член 3

Со Агенцијата раководи директор кој го именува и разрешува претседателот на Република Македонија. Директорот се именува за време од четири години.

Член 4

За својата работа и работата на Агенцијата директорот му одговара на претседателот на Република Македонија.

Владата на Република Македонија може да побара одговорност на директорот за работата на Агенцијата.

Член 5

За извршување на работите на Агенцијата, можат да се образуваат организациони единици.

Директорот на Агенцијата донесува акт за организација и работа и за систематизација на работните места на Агенцијата по претходно прибавена согласност на Владата на Република Македонија.

Член 6

Агенцијата соработува со државните органи за прашања од заеднички интерес.

Во остварувањето на меѓусебната соработка, Агенцијата и државните органи се должни заемно да си доставуваат податоци, известувања и информации и да ги координираат акциите од надлежност на Агенцијата.

Член 7

Работниците на Агенцијата своите права, должности и одговорности ги остваруваат во согласност со прописите за работниците во органите на државната управа, доколку со овој закон не е определено поинаку.

Член 8

Во вршењето на работите и користење на податоците и информациите, работниците на Агенцијата се должни да ги почитуваат правата и слободите на граѓаните загарантирани со Уставот и да обезбедат заштитата на тајноста на податоците и информациите со кои располагаат.

II. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА АГЕНЦИЈАТА**Член 9**

Собранието на Република Македонија врши надзор над работата на Агенцијата преку соодветна Комисија (во натамошниот текст: Комисија).

Член 10

Комисијата доставува до Собранието на Република Македонија извештај за извршената работа најмалку еднаш годишно.

Пред доставувањето на извештајот од став 1 на овој член, Комисијата е должна да го достави извештајот до директорот на Агенцијата заради прибавување на негово мислење, а особено од аспект на заштитата на тајноста на одделни негови делови.

Член 11

Директорот е должен да овозможи увид и да ги дава сите известувања и податоци од делокруг на работата на Комисијата.

Известувањата и податоците изнесени на седница на Комисијата се сметаат за државна тајна.

Член 12

Заклучоците во врска со извештајот на Комисијата, Собранието на Република Македонија ги доставува до претседателот на Република Македонија и Владата на Република Македонија.

III. ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ НА АГЕНЦИЈАТА И ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ**Член 13**

Во вршењето на работите од својот делокруг Агенцијата применува средства и методи што ги пропишува Владата на Република Македонија.

Директорот на Агенцијата, односно работникот кој тој ќе го овласти, самостојно одлучува за преземање на средства и методи во извршувањето на работите на Агенцијата и се одговорни за законита примена на истите.

Член 14

Со актот за систематизација на работните места на Агенцијата се определени работните места со посебни должности и овластувања (во натамошниот текст: посебни работни места).

Член 15

Вработените на посебни работни места во Агенцијата имаат легитимација која ја издава директорот.

Вработените од став 1 на овој член во согласност со прописите за вршење на службените задачи поседуваат и носат службено оружје, муниција и други пропишани средства и опрема.

Член 16

Во вршењето на посебните должности и овластувања вработените имаат право да собираат податоци, известувања и информации од делокругот на работата на Агенцијата.

Граѓаните, органите, претпријатијата и други правни лица овозможуваат уредно вршење на работите од делокругот на Агенцијата.

Член 17

Ако против вработен во Агенцијата се покрене или води кривична или друга постапка заради употреба на огнено оружје или друго средство на присилба во вршењето на работата, како и учество во сообраќајна незгода со службено моторно возило при вршењето на работата, Агенцијата ќе му обезбеди бесплатна правна помош во врска со водењето на постапката.

IV. РАБОТНИ ОДНОСИ

1. Засновање на работен однос и распоредување на вработените

Член 18

Работен однос во Агенцијата може да заснова лице кое, покрај општите услови, ги исполнува и следниве посебни услови:

1) да не е осудувано за кривично дело против уставното уредување и безбедноста на Република Македонија, против слободите и правата на човекот и граѓанинот, стопанството, вооружените сили на Република Македонија, службената должност, тешки дела против животот и телото, имотот или кривично дело извршено од користољубие и нечесни побуди;

2) против него да не се води кривична постапка за кривичните дела од став 1 точка 1 на овој член;

3) со правосилна пресуда да не му е изречена мерка за безбедност, забрана за вршење на професија, дејност или должност додека трае таква мерка и

4) да е здравствено и психо-физички способно.

На вработен кој е осуден за кривично дело од став 1 точка 1 на овој член кое се гони по службена должност или на кого му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на професија, дејност или должност, му престанува работниот однос во Агенцијата со денот на врачувањето на правосилна пресуда.

Член 19

Постапката по јавен оглас за прием на лица во Агенцијата може да трае и подолго од времето утврдено со закон, но не подолго од три месеци.

Работен однос во Агенцијата без јавен оглас се заснова на посебни работни места со завршени ученици од средно образование и студенти во сите степени и стипендисти на Агенцијата.

Член 20

Лице кое заснова работен однос или се распоредува на определено посебно работно место за кое е потребно острчување во работата се упатува на стручно оспособување и усовршување во соодветни организации од областа на образованието, односно други форми на стручно оспособување.

Времето поминато на стручно оспособување на приправник во смисла на став 1 од овој член се засметува во приправнички стаж.

Член 21

На вработен кој е упатен на стручно оспособување и усовршување му се обезбедува бесплатно сместување и храна, односно му се надоместуваат трошоците за превоз, сместување и исхрана.

Член 22

Со решение на директорот, вработен во Агенцијата може да биде распореден во секоја организациона единица на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка.

Жалбата против решението од став 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението.

На вработениот од став 1 на овој член кој од неоправдани причини во рок од седум дена од денот на врачувањето на решението не стапи на работа, му престанува работниот однос.

Решението за распоредување во организациона единица надвор од седиштето на Агенцијата задолжително се преиспитува по секоја помината година на распоредување.

Член 23

Во случајот од член 22 став 4 на овој закон вработениот има право на плата во висина на платата остварена во последниот месец пред распоредувањето ако тоа за него е поповолно, надоместок за патни и селибени трошоци, надоместок за одвоен живот ако не му е обезбедено сместување или стан, на секој трет месец седум дена платено отсуство и надоместок на трошоци за превоз заради посета на потесното семејство од кое вработениот живее одвоено.

Кога распоредувањето трае подолго од шест месеци на вработениот му се обезбедува сместување или стан.

Член 24

Вработен на посебно работно место за кој со одлука на здравствената комисија ќе се утврди дека е неспособен за вршење на работи и задачи со посебни должности и овластувања заради нарушена психофизичка или општа здравствена способност која настапила како последица од повреда при работа или професионална болест, се распоредува на работно место кое одговара на степенот на неговата стручна подготовка и здравствена состојба.

Вработениот од став 1 на овој член ги задржува сите права од работен однос кои ги имаат вработените на работното место на кое дотогаш работел и должен е да ги исполнува обврските на новото работно место.

Психофизичката и опшната здравствена способност на лицата, односно вработените од член 18 став 1 точка 4 и став 1 на овој член ја утврдува посебна здравствена комисија.

2. Работно време, одмор и други права и обврски на вработените

Член 25

Работното време на вработените во Агенцијата може да трае и подолго од со закон пропишаниот максимум во работна недела, во услови кога се извршуваат неопходни работи и задачи од делокругот на Агенцијата.

Член 26

Кога неодојливи потреби на Агенцијата тоа го бараат, директорот или од него овластен работник може на работникот да му го одложи, односно прекине користењето на годишниот одмор.

Во случаите од став 1 на овој член работникот има право на надоместок на стварните трошоци настанати со одложувањето, односно прекинувањето на годишниот одмор.

Член 27

Вработените во Агенцијата се должни да ја чуваат државната, службената, воената или деловната тајна за која дознале во вршењето или по повод вршењето на работите на Агенцијата.

За службена тајна, во смисла на овој закон, се сметаат:

- 1) извештаи, документи, податоци и извори на податоци од делокруг на Агенцијата што се означени како службена тајна и се со соодветен степен на доверливост;
- 2) извештаи, документи, податоци и извори на податоци што се однесуваат на лица кои согласно со закон или друг пропис се означени како службена тајна и
- 3) податоци за внатрешната организација и работа и систематизација на работните места на Агенцијата.

Член 28

Обврската за чување на тајните од член 27 на овој закон трае и по престанокот на работниот однос. Согласно со ослободување од обврската за чување на тајна дава директорот на Агенцијата.

Директорот ќе донесе пропис за начинот на чување на документите, извештаите, податоците и други акти што со закон, друг пропис или со одлука на надлежен орган се означени како државна, воена или службена тајна.

Член 29

Податоците во документациите и евиденциите на Агенцијата се заштитуваат и чуваат на начин пропишан со закон.

Член 30

Како кршење на работната дисциплина се смета и:

- 1) постапување спротивно на правилата и прописите на Агенцијата;
- 2) недавање на податоци и информации или давање на неточни податоци и информации на овластени органи;
- 3) одбегнување на лекарски преглед заради утврдување на работната способност;
- 4) избегнување на задолжително стручно оспособување и усовршување;
- 5) противправно прибавување на лична корист во врска со вршењето на работите и задачите;
- 6) послуга или овозможување на послуга на друго лице со пари или други работи од вредност кои на вработениот му се доверени во вршењето на работите и задачите;
- 7) вршење на работи, професии или функции кои се неспови со должностите на вработените;
- 8) раководење, изразување и застапување на партиски ставови и убедувања во вршењето на работите и задачите и
- 9) извршување на дејствие кое претставува кривично дело и кое согласно со овој закон е пречка за засновање на работен однос, односно извршување на дејствие кое претставува потешок прекршок против јавниот ред и мир.

Работникот може да биде привремено оддалечен од работа од Агенцијата кога ќе стори потешко кршење на работната дисциплина.

Во случаите на престанок на работниот однос со отказ, отказниот рок може да биде пократок од рокот утврден со закон.

Правото на отказан рок не се остварува доколку отказот се дава поради потешко кршење на работната дисциплина.

Потешките случаи на кршење на работната дисциплина заради кои работникот се оддалечува од работа, должината на отказниот рок, како и случаите кога тоа право не се остварува, се пропишува со акт на директорот.

Член 31

Вработените во Агенцијата не можат да вршат работи, професии или функции кои се неспови со нивните должности.

Член 32

Вработен на посебно работно место може да патува во странство со согласност на непосредниот раководител.

Директорот може да забрани патување во странство на работници во Агенцијата во случаите кога е потребно заради заштита на безбедноста и одбраната на Република Македонија.

Член 33

Вработените во Агенцијата правото на штрајк можат да го остваруваат под услови битно да не се нарушува редовното извршување на работите и задачите на Агенцијата.

Заради спречување на евентуални штетни последици од неизвршување на работите и задачите за време на штрајкот, директорот или од него овластен работник е должен да обезбеди потребно функционирање на организационите единици во процесот на работата.

Врз основа на преземените мерки од став 2 на овој член, вработените се должни да постапуваат по соодветните наредби.

Доколку вработените не постапат согласно со став 3 на овој член директорот, односно овластениот работник е должен да го обезбеди остварувањето на работниот процес со заменување на соодветни работници.

Член 34

Поради видот, природата и сложеноста на работите и задачите што се извршуваат од вработените на посебни работни места, како и поради тежината на работите и посебните услови под кои тие се извршуваат, износот на средствата наменети за плата за извршување на тие работи и задачи се зголемува до 30%.

Член 35

На вработен на посебно работно место во случај на привремена неспособност за работа настаната во вршење или по повод вршење на работите и задачите му припаѓа надоместок во висина на тековната плата за времето на отсуство од работа.

Член 36

На вработените во Агенцијата и на други лица може во согласност со општ акт да им се доделуваат соодветни награди или признанија.

Член 37

Агенцијата е должна да ги осигури, за случај на смрт, телесно оштетување или губење на работната способност, вработените кои работат на посебни работни места.

Член 38

Вработен во Агенцијата кој во вршењето на работите и задачите ќе го загуби животот, ќе се погребува на трошок на Агенцијата, а на семејството на вработениот

му припаѓа еднократен надоместок во висина на вкупниот износ од остварените плати во последните 12 месеци.

Член 39

Правата од пензиско и инвалидско осигурување утврдени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93) за определени категории осигуреници под посебни услови (осигуреници од внатрешни работи) соодветно се применуваат и на вработените во Агенцијата.

Член 40

Директорот на Агенцијата ќе донесе подзаконски прописи за:

- 1) правилата за работа на Агенцијата;
- 2) образецот на легитимацијата и начинот на издавањето;
- 3) работите и задачите кои е неопходно да се извршуваат во времето на штрајкот и
- 4) други прописи утврдени со закон.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 41

Дел од вработените на Министерството за внатрешни работи кои се распоредени во досегашната Служба за државна безбедност, а по потреба и од другите служби ќе бидат преземени како вработени на Агенцијата во согласност со општите акти за организација и работа и за систематизација на работните места во Агенцијата.

Вработените кои нема да бидат преземени во смисла на став 1 од овој член остануваат како вработени во Министерството за внатрешни работи.

Член 42

На овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи кои ќе бидат преземени во Агенцијата, времето поминато во извршувањето на работите и задачите со посебни должности и овластувања во Министерството за внатрешни работи им се смета како извршување на посебни должности и овластувања во Агенцијата.

Член 43

Дел од опремата, инвентарот, средствата од архивата, документацијата и други средства за работа на досегашната Служба за државна безбедност на Министерството за внатрешни работи ги презема како средства Агенцијата.

За преземање на дел од имотот и другите средства на Министерството за внатрешни работи што заеднички се користат за потребите на сите служби, спогодбено ќе се договорат Министерството за внатрешни работи и Агенцијата.

Обврските од ставовите 1 и 2 на овој член ќе се извршат во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Член 44

Директорот на Агенцијата во рок од три месеци од именувањето ќе донесе општи акти за организација и работа и систематизација на работните места.

Прописите и други општи акти на Агенцијата ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 45

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за контрола на Службата за државна безбедност („Службен весник на СРМ“ број 26/89), Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ број 45/72, 8/73, 31/74, 24/80 и 24/88 и „Службен весник

на Република Македонија“ број 36/91 и 19/92) во делот што се однесува на Службата за државна безбедност и Законот за основите на системот за државна безбедност („Службен лист на СФРЈ“ број 15/84 и 42/90).

Член 46

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

425.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за санитарната и здравствената инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 март 1995 година.

Број 08-1284/1
29 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој закон се уредуваат надлежноста, овластувањата и организацијата на Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат (во натамошниот текст: Инспекторат), како орган што врши надзор над извршувањето на законите и прописите донесени врз основа на законите во областа на санитарно-хигиенската, епидемиолошката и здравствената заштита на населението.

II. НАДЛЕЖНОСТ

Член 2

Инспекторатот при вршењето на надзорот над извршувањето на законите и прописите донесени врз основа на законите во областа на санитарно-хигиенската и епидемиолошката заштита, врши надзор особено над:

- 1) спроведувањето на мерките за спречување и сузбивање на заразните болести;
- 2) здравствената исправност на прехранбените продукти и предметите за општа употреба во производството и прометот;
- 3) здравствената исправност на водата за пиење;
- 4) здравствената исправност на лековите и помошните лековити средства во производството и прометот;
- 5) производството и прометот на опојните дроги и отрови;
- 6) спроведувањето на мерките за заштита од извори на јонизирачки зрачења;
- 7) спроведувањето на мерките за заштита од штетни материји и влијанија врз здравјето на луѓето;
- 8) санитарно-хигиенските услови за локација и реконструкција (пренамена и адаптација) на јавни објекти;

9) санитарно-хигиенските услови во објекти, како и во средствата за јавен превоз и

10) лицата вработени на работни места каде што со својата здравствена состојба можат да го загрозат здравјето на луѓето.

Член 3

Инспекторатот при вршењето на надзорот над извршувањето на законите и прописите донесени врз основа на законите во областа на здравствената заштита, врши надзор особено над:

1) остварувањето на правата од здравствената заштита;

2) вршењето на здравствена дејност;

3) евиденциите во областа на здравствената заштита и

4) општите акти на здравствените организации.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 4

Работите од надлежноста на Инспекторатот ги вршат републички санитарни и здравствени инспектори (во натамошниот текст: инспектори).

На секои 15.000 жители се поставува најмалку еден републички санитарен и здравствен инспектор.

Член 5

Работите од надлежноста на Инспекторатот, што се однесуваат на увоз на стока и превоз на патници во меѓународниот сообраќај, ги вршат републички санитарни инспектори за увоз на стока и превоз на патници во меѓународниот сообраќај.

Член 6

Со работите на Инспекторатот раководи главен републички санитарен и здравствен инспектор.

Член 7

Називите на работите и задачите, делокругот на работа и условите што треба да ги исполнуваат инспекторите за да можат да ги вршат утврдените работи и задачи се уредуваат со актот за систематизацијата на работите и задачите што го донесува министерот за здравство.

Член 8

Службеното својство на инспекторот се утврдува со легитимација.

Образецот на легитимацијата и начинот на нејзиното издавање ги пропишува министерот за здравство.

Член 9

Инспекторатот се грижи за унапредување на инспекцискиот надзор и за стручно усовршување на инспекторите.

IV. ОВЛАСТУВАЊА

Член 10

Инспекторите се овластени да:

1) забранат користење на работни и јавни простории, до отстранувањето на санитарно-хигиенските недостатоци што штетно влијаат врз животот и здравјето на луѓето;

2) забранат употреба на јавни објекти без претходна согласност или одобрение, односно спротивно на издадена согласност или одобрение од инспекторот;

3) даваат мислења на урбанистичките планови од санитарно-хигиенски аспект, пред нивното донесување;

4) издаваат санитарни согласности за условите на локацијата за изградба на јавни објекти што не се предвидени со урбанистичките планови;

5) издаваат санитарна согласност на проекти за изградба на јавни објекти пред издавањето на одобрението за градба;

6) учествуваат во вршењето на техничкиот преглед на јавни објекти за кои е издадена санитарна согласност;

7) издаваат одобрение за пуштање во употреба на јавни објекти пред издавање на решението за употреба на објектот од надлежниот орган за работите на градежништвото;

8) издаваат санитарни согласности за реконструкција (адаптација и пренамена) на јавни објекти;

9) утврдуваат дали се исполнети условите за вршење на дејност пропишани со посебните прописи;

10) забранат работа на уреди и објекти што испуштаат штетни материи или на друг начин штетно влијаат врз животот и здравјето на луѓето;

11) забранат за употреба здравствено неисправна вода;

12) забранат собирање на граѓани во јавни објекти или на јавни места, ако постои опасност од ширење на заразни болести;

13) забранат незаконито и неовластено вршење на здравствена дејност;

14) наредат спроведување на санитарно-хигиенски мерки заради спречување и сузбивање на заразни болести;

15) наредат отстранување од работа на лица кои со својата здравствена состојба можат да го загрозат животот и здравјето на луѓето;

16) наредат отстранување на недостатоци и неправилности во примената на законите и прописите донесени врз основа на законите и општите акти на здравствените организации и

17) наредат извршување и на други мерки, односно дејствија за кои се овластени со закон.

Член 11

Заради вршење на инспекцискиот надзор, инспекторите се овластени да вршат увид во сите места и објекти кои подлежат на надзор, согласно со овој закон и посебни прописи.

Органите, организациите, работниците кои вршат дејност со личен труд и физичките лица должни се да овозможат непречено вршење на инспекцискиот надзор, како и да даваат вистинити и точни податоци, информации, мостри и други материјали, на барање на инспекторот, без надоместок.

V. ПОСТАПКА

Член 12

Во вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторите решаваат според правилата на општата управна постапка, освен кога е тоа поинаку определено со овој закон.

Член 13

Во случаи кога ќе утврдат постоење на непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето, инспекторите издаваат усна наредба за итно и неодољно отстранување на утврдените недостатоци, која записнички се констатира.

Во случаите од став 1 на овој член, инспекторите донесуваат писмено решение во рок од 48 часа од издавањето на усната наредба.

Член 14

По жалба против првостепеното решение на инспекторот, решава министерот за здравство.

Изјавената жалба против првостепеното решение, не го одлага неговото извршување.

Член 15

Ако со повредата на законите и прописите донесени врз основа на законите, кои се предмет на инспекцискиот надзор, е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, инспекторот е должен да поведе соодветна постапка пред надлежниот орган.

Член 16

Трошоците на инспекцискиот надзор во постапките поведени по барање на странка согласно со закон, паѓаат на товар на странката.

Начинот на пресметувањето и висината на трошоците во постапките од став 1 на овој член ги пропишува министерот за здравство.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 17**

Со парична казна од четири до десет плати ќе се казни за прекршок правното лице ако:

1) не овозможи, односно го спречи вршењето на инспекцискиот надзор или не ги даде потребните информации, податоци, мостри и материјали (член 11 став 2), и

2) не постапи по извршеното решение на инспекторот (членови 13 и 14).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од една петтина до една ипол плата и одговорното лице во правното лице.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од една петтина до две плати и поединецот во вршење на самостојна дејност или професија.

За прекршокот од став 1 на овој член, освен паричната казна од став 2, односно став 3, на одговорното лице во правното лице, му се изрече и заштитна мерка – забрана на вршење на работите и работните задачи кои ги врши, од три до шест месеци, а на поединецот во вршење на самостојна дејност или професија ќе му се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на дејноста, од три до шест месеци.

За прекршокот од став 1 точки 1 и 2 на овој член ќе се казни со парична казна од една десетина до една петтина од плата и физичкото лице.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 18**

Министерот за здравство ќе ги донесе прописите од членовите 7, 8 и 16 на овој закон, во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за санитарната инспекција („Службен весник на СРМ“ број 40/72, 10/83, 19/90 и 17/91) и Законот за здравствената инспекција („Службен весник на СРМ“ број 6/85).

Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

426.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 март 1995 година донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ МЕМОРИЈАЛЕН ПРОСТОР ВО
ЗГРАДАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се основа меморијален простор во зградата на Собранието на Република Македонија за одбележување на настани и личности од историско значење за државноста на Република Македонија.

Член 2

Собранието на Република Македонија со посебна програма ќе го определи уредувањето на меморијал-

ниот простор, документите и другите архивски материјали што ќе бидат изложени, начинот на нивното презентирање, нивната заштита и чување и други прашања.

За изготвување и спроведување на предлогот на програмата од став 1 на овој член, Собранието на Република Македонија ќе формира одбор за меморијалниот простор, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата.

Одборот се состои од претседател и четиринаесет членови. Претседателот и членовите на одборот се избираат од редот на пратениците и истакнати научни и стручни работници од областа на историјата, правото, архитектурата, ликовната и музејската дејност.

Член 3

Средствата за спроведување на Програмата од член 2 на оваа одлука се обезбедуваат од Буџетот на Републиката.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1287/1
29 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република,
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

427.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 март 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС – СКОПЈЕ
КОН МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ – ООЗТ КЛИНИКИ – СКОПЈЕ**

Член 1

Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје, се припојува кон Медицинскиот факултет-ООЗТ – Клиники – Скопје.

Член 2

Медицинскиот факултет – ООЗТ Клиники – Скопје ги презема средствата, правата и обврските и работниците на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје.

Член 3

Медицинскиот факултет – ООЗТ Клиники – Скопје во посебна работна единица ќе обезбеди и ќе организира вршење на дејноста медицинска рехабилитација на слух, говор и глас во еден од постојните објекти на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас.

Член 4

Врз основа на оваа одлука ќе се извршат соодветни измени во судскиот регистар.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1285/1
29 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

428.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 март 1995 година донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија

Томе Пулејков, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1326/1
29 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

429.

Врз основа на член 15 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1995 година („Службен весник на РМ“ бр. 69/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДРУШТВА, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ ВО 1995 ГОДИНА

Член 1

1. Средствата планирани во Буџетот за 1995 година за финансирање на општествени организации и здруженија на граѓани во износ од 24.000.000 денари, се распоредуваат и тоа за:

1. Младински совет на Македонија	500.000
2. Сојуз на борците од Народноослободителната и антифашистичката војна на Македонија	10.000.000
3. Организација на воените старешини – резерви на Република Македонија	1.000.000
4. Републички одбор на месните заедници	300.000
5. Републички совет на безбедноста на сообраќајот на патиштата	1.200.000
6. Движење на екологите на Македонија	1.000.000
7. Сојуз на организацијата „Пријатели на шумите“	500.000
8. Здружение на македонците од Егејскиот дел на Македонија со седиште во Битола	250.000
9. Здружение на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија со седиште во Скопје	250.000
10. Здружение за заштита на човековите права на Македонците дискриминирани од Република Грција „Достоинство“	100.000
11. Здружение за заштита на децата од Македонија	200.000
12. Организација на жените од Македонија	150.000

13. Спелеолошко друштво „Пеони“	200.000
14. Друштво за наука и уметност – Битола	500.000
15. Здружение на судиите на Република Македонија	200.000
16. Сојуз на студенти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“	2.900.000
17. Сојуз на организации на жени на Република Македонија	100.000
18. Хуманитарно здружение за спас на Дојранското Езеро	200.000
19. Републичка заедница на културно-научните манифестации на македонците муслимани	450.000
20. Противпожарен сојуз на Македонија	2.000.000
21. Нераспределени средства	2.000.000

Член 2

За извршување на оваа одлука се грижи Министерството за финансии.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-828/1
27 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Цвевковски, с.р.

430.

Врз основа на член 60, став 4 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри на автомати („Службен весник на РМ“ бр. 17/87, 26/87, 51/88, 36/89, 38/91, 7/92, 4/93 и 9/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ НА АВТОМАТИ ВО 1995 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се распоредуваат средствата од игрите на среќа и од забавните игри на автомати уплатени на посебната републичка сметка по одделни корисници и намени во 1995 година, во вкупен износ од 100.000.000,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се распоредуваат на:

1. Републичка конференција на социјално-хуманитарните организации на Македонија	69.000.000,00
– за финансирање на програмите наменети за хуманитарните организации	
2. Министерство за образование и физичка култура	13.500.000,00
– за масовен спорт	5.000.000,00
– за врвен спорт	8.500.000,00
3. Црвен крст на Република Македонија	8.000.000,00
– за програмски цели	8.000.000,00
4. Сојуз на организациите за техничка култура – народна техника	4.500.000,00
– за финансирање на програмските активности на техничката култура	

5. Младински совет на Македонија – за финансирање на Програмата на МСМ и на организациите – членки на МСМ 5.000.000,00

Член 3

Оваа одлука ќе ја извршува Министерството за финансии, а според динамиката на приливот на средствата на посебната републичка сметка.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-827/1

27 март 1995 година

Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, ср.

431.

Врз основа на член 24-в од Законот за дополнување на Законот за претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 15/93), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ПТТ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Јавното претпријатие за поштенски, телефонски и телеграфски сообраќај „Македонија“ – Скопје, се именува Ристо Костовски, помошник на генералниот директор на Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-817/1

20 март 1995 година

Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, ср.

432.

Врз основа на член 255 од Законот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90 и 11/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 40/91) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „НИКО НЕСТОР“ – СТРУГА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Училиштето за средно образование „Нико Нестор“ – Струга, со која за претседател на Колегијалниот работоводен орган на Училиштето повторно е именуван Владимир Ноневски, професор по хемија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-58/2

20 март 1995 година

Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, ср.

433.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81 40/87, 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ИВО РИБАР – ЛОЛА“ – КРИВА ПАЛАНКА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Работната организација за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „Иво Рибар – Лола“ – Крива Паланка, со која за индивидуален работоводен орган на Организацијата повторно е именуван Ратка Граматикова, професор по македонски јазик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-59/2

20 март 1995 година

Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, ср.

434.

Врз основа на член 26, став 2 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79, 51/88 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ „КУМАНОВО“ – КУМАНОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Соборот на работниците на Народниот музеј „Куманово“ – Куманово, со која за индивидуален работоводен орган на Музејот е именуван Богдан Таневски, дипл. историчар на уметноста со археологија и в.д. директор на Музејот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-64/1

20 март 1995 година

Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, ср.

435.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. М-р Драгољуб Арсовски, се разрешува од должноста советник во Владата на Република Македонија, по-

ради заминување на нова должност, заклучно со 6.03.1995 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-92/4
20 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

436.

Врз основа на член 59, став 3 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73; 42/76 и „Службен весник на РМ“ бр. 19/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

1. За директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата се именува Јован Ристов, дипл. правник, досегашен директор на Заводот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-409/4
20 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

437.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ број 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. Станка Славенска, се разрешува од должноста потсекретар во Министерството за образование и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-641/2
20 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

438.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ број 40/90 и 63/94), и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. Фаница Христова, се разрешува од должноста советник на министерот за образование и физичка култура, поради заминување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-642/2
20 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

439.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ број 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. М-р Атанас Аврамовски, се разрешува од должноста советник на министерот за образование и физичка култура, поради заминување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-642/3
20 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

440.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ број 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. За потсекретар во Министерството за образование и физичка култура се назначува Фаница Христова, досегашен советник на министерот за образование и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-642/4
20 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

441.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ број 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. За потсекретар во Министерството за образование и физичка култура се назначува м-р Атанас Аврамовски, досегашен советник на министерот за образование и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-642/5
20 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

442.

Врз основа на член 45 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на РМ“ бр. 19/79, 50/82, 35/86, 47/89 и 19/92), и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ЗАТВОРОТ
ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО СТРУМИЦА**

1. За управител на Затворот Штип со Отворено одделение во Струмица се именува Миланчо Успрцов, досегашен управител на оваа установа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-719/2
20 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

443.

Врз основа на член 142, став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 март 1995 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА**

1. За заменик на директорот на Педагошкиот завод на Македонија се именува Станка Славенска, досегашен потсекретар во Министерството за образование и физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-885/2
20 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

444.

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на РМ“, бр. 38/91, 46/93), министерот за здравство донесува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ОБРАЗЕЦОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ**

Член 1

Во Правилникот за образецот на здравствената легитимација и за начинот на нејзиното издавање, водење и користење („Сл. весник на РМ“, бр. 3/92, 79/92 и 6/95),

во членот 2 став 1 бројот „48“ се заменува со бројот „52“, а броевите „15х21“ се заменува со броевите: „10х14“.

Во ставот 24 по зборовите „четирисет и осмата“ се додаваат зборовите „и натамошните“.

Член 2

Постојните здравствени легитимации се важечки, а ќе се заменуваат со нови по образец пропишан со овој правилник при поднесување на барање за издавање нови здравствени легитимации или нивна замена.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 09-1819
17. март 1995 година
Скопје

Министер за здравство,
проф. д-р Илија Филиппче, с.р.

445.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за работните односи („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93 и 14/95), министерот за здравство донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ЛЕКАРСКИОТ
ПРЕГЛЕД ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПИТАТА
ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ, СОДРЖИНАТА
И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ВАЖЕЊЕТО
НА ЛЕКАРСКОТО УВЕРЕНИЕ**

Член 1

Со овој правилник поблиску се уредува содржината и начинот на вршењето на лекарскиот преглед за утврдување на опитата здравствена способност како општ услов за засновање на работниот однос (во натамошниот текст: лекарски преглед), како и содржината и начинот на издавањето и важењето на лекарското уверение.

Член 2

Лекарските прегледи заради утврдување на опитата здравствена способност ги вршат здравствени организации од примарната здравствена заштита кои вршат дејност медицина на трудот.

Член 3

Лекарските прегледи од членот 2 на овој правилник ги врши доктор на медицина, специјалист по медицина на трудот, по правило во ист ден.

Прегледот започнува со:

- земање на работна анамнеза: досегашно движење во работата и професионални болести;
- лична анамнеза: прележани болести, повреди и навики;
- фамилијарна анамнеза: сегашна здравствена состојба, клинички преглед со преглед на сите органи и системи, физикален преглед на срце и бели дробови, неуролошки преглед и психички статус;
- крвен притисок, пулс, телесна тежина и висина;
- лабораториски испитувања со одредување на хемоглобин, број на леукоцити и еритроцити, брзина на седиментација на еритроцитите, концентрација на шеќер во крвта, специфична тежина на урината, албумин и анализа на седиментот во урината;
- радиографија на белите дробови (по индикации), испитување на видот на далечина и близина и испитување на слухот и
- електрокардиографија и мала спирографија (по индикации).

Член 4

Ако при лекарскиот преглед докторот на медицина, специјалист по медицина на трудот утврди дека има потреба или се посомнева дека лицето боледува од некоја болест која битно ја нарушува неговата општа здравствена способност, лицето го упатува на дополнителен лекарски преглед до соодветниот доктор специјалист.

Член 5

Резултатите од поодделно извршените лекарски прегледи докторот на медицина, специјалист по медицина на трудот ги впишува во здравствениот картон, што се води кај избраниот лекар.

Член 6

На лицето му се издава лекарско уверение за неговата општа здравствена способност како општ услов за засновање на работен однос (во натамошниот текст: лекарско уверение), на образец бр. 1 што е составен дел на овој правилник.

Лекарското уверение од ставот 1 на овој член го потпишува докторот на медицина, специјалист по медицина на трудот што го извршил прегледот, а го издава здравствената организација од членот 2 на овој правилник.

Член 7

Доколку докторот на медицина, специјалист по медицина на трудот, утврди дека на лицето привремено му е нарушена општата здравствена способност го утврдува времето за кое ќе трае таа здравствена неспособност.

Член 8

Оценката за општата здравствена способност, како општ услов за засновање на работен однос, може да биде:

- способен за работа,
- привремено неспособен за работа и
- способен за работа со одредени ограничувања.

Ако при лекарскиот преглед се оцени дека лицето е способно за работа со одредени ограничувања во лекарското уверение се впишува за кои работи и задачи не е способно односно под кои услови не е способно да ги врши тие работи и задачи (работи на висина, со прашина, во влага, на висока температура и тн.)

Член 9

Евиденцијата за извршените лекарски прегледи на лицата кои бараат вработување, се води во посебен дневник.

Дневникот од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци: реден број, дата на вршењето на лекарскиот преглед, име и презиме на лицето кое бара лекарско уверение, пол, ден, месец, година и место на неговото раѓање, матичен број, број на лична карта и од кого е издадена, занимање, степен на образование, место на живеење и адреса.

Член 10

Медицинската документација која е формирана во врска со издавањето на лекарските уверенија и копии од лекарското уверение се чуваат во посебно издвоена картотека под број на евиденцијата на издадените уверенија.

Член 11

Постапката за издавање на лекарските уверенија се поведува по барање на лицето кое бара утврдување на неговата општа здравствена способност заради вработување.

Член 12

Лекарското уверение за општата здравствена способност во времето на користење не треба да биде постаро од една година.

Член 13

Трошоците за лекарскиот преглед заради добивање на лекарско уверение ги поднесува лицето кое бара такво уверение, согласно член 31 точка 4 од Законот за здравствената заштита.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 09-1820
16 март 1995 година
Скопје

Министер за здравство,
проф. д-р Илија Филиппе, с.р.

Образец бр. 1

Формат 21x30 см.

(здравствена организација)

Бр. _____

Дата _____

Место _____

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за работните односи ("Службен весник на РМ", бр. 80/93) и член 6 од Правилникот за содржината и начинот на лекарскиот преглед за утврдување на општата здравствена способност, содржината и начинот на издавањето и важењето на лекарското уверение ("Службен весник на РМ", бр. _____), а врз основа на извршениот лекарски преглед, _____ издава
(име на здравствена организација)

ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ

за општа здравствена способност за засновање на работен однос

Име, татково име и презиме _____, роден-а
_____, адреса и место на живеење, престојувалиште _____
_____, единствен матичен број _____, стручна подготовка
_____, занимање _____, брачна состојба _____.

АНАМНЕЗА:

1. Лична:

- прележани болести _____
- повреди _____
- навики _____

2. Работна:

- досегашно движење во работата _____
(дали бил-а вработен-а и каде) _____

- професионални болести _____

3. Фамилијарна:

- има - нема душевни болести и епилепсија во семејството и поблиската фамилија.

СЕГАШНА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА:

Резултат од физикален преглед _____
срце _____
радиографија на бели дробови _____
нервен систем и психичка состојба _____
телесна температура _____
крвен притисок _____, пулс _____, телесна тежина, _____
висина _____

ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА:

хемоглобин _____
леукоцити _____
еритроцити _____
седиментација _____
шеќер во крв _____
специфична тежина
на урината _____
албумен _____
седимент во урина _____
уреа _____

Слух _____

Вид _____

Електрокардиографија _____

Мала спирографија _____

Посебни дополнителни лабораториски и функционални испитувања и наоди _____

Дополнителни консултативно специјалистички наоди и мислења: _____

ОЦЕНКА ЗА ОПШТА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ*:

Потпис,

Д-р на медицина,
специјалист по медицина на трудот
М.П.

*) Оценката за општата здравствена способност може да биде една од наведените:

1. СПОСОБЕН ЗА РАБОТА
2. ПРИВРЕМЕНО НЕСПОСОБЕН ЗА РАБОТА
3. СПОСОБЕН ЗА РАБОТА СО ОДРЕДЕНИ ОГРАНИЧУВАЊА
(да не може да работи на висина, со прашина, во влага, на висока температура.)

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ**

Пред овој суд се води спор за утврдување право на трајно користење по основ на купопродажба по правната работа на тужителот Димитриевски Васил од Скопје с. Долно Нерези ул. „Козле 6“ бр. 24 против тужениот Адем Јакуб Мустафа со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот неопределена.

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје под бр. 0911-599 од 10.III.1995 година за привремен старател на тужениот е поставена Огњаноска Наташа, адвокат од Скопје која ќе го застапува тужениот до неговото јавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I Скопје, XV.П.бр. 393/95. (122)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за доделување на издршка по тужбата на тужителката Зелија Исени од Скопје против тужените Рамо Исени, Агим Исени од Скопје и Муарем Исени сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Муарем Исени да се јави во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот во определениот рок не се јави во овој суд судот ќе му определи привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II-Скопје, V.П.бр. 940/95. (123)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Зарија Рамадани од с. Требош, против тужениот Муамет Кадри од с. Стримница.

Се повикува тужениот Муамет Кадри од с. Стримница сега на привремена работа во Швајцарија со непозната адреса, да се јави во судот, достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи-Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 314/95 (124)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14058/94, на регистарска вложка бр. 1-55213-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет, услуги, транспорт и туризам „МАК-ТУРИЗАМ“ експорт-импорт д.о.о. Куманово, ул. „Јане Сандански“ бр. 67.

Основач на претпријатието е Бајрами Амет од Куманово. Дејности. 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, амбулантска продажба, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 011314, 011319, 011832, 012310, 012321, 012322, 012323, 012613, 012615, 012622, 012810, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 013042, 013121, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 090201, 090209, 080201, 080202, 080121, 080190, 080111, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110109, 110903, 110905, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, констигнација, ресекспорт, комисионни работи, меѓународна инвентура, меѓународни сообраќајни агенциски услуги, ускладиштување на стока, застапување на странски фирми во Р. Македонија, туристички работи и изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија, Р. Србија и СРЈ.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските на правни во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бајрами Амет, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14058/94. (16297)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14371/94, на регистарска вложка бр. 1-55374-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, промет и услуги „ХЕЛИКОН“ увоз-извоз д.о.о. Кавадарци, ул. „Даме Груев“ бр. 15.

Претпријатието е основано со договор за основање од 11.II.1994 година, а основач е Бојков Петко и Бојкова Жана од Кавадарци.

Дејности 012201, 012202, 012322, 012323, 012130, 030003, 050100, 050301, 050302, 110402, 110403, 110404, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бојкова Жана, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14371/94 (16298)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13389/94, на регистарска вложка бр. 1-55124-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и промет „МИГО – 94“ ц.о. Куманово, ул. „Франц Розман“ бр. 25

Скратен назив на фирмата: ППУП „МИГО – 94“ увоз-извоз ц.о. Куманово.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01 од 21.10.1994 година, а основачи се: Николиќ Горан, Николиќ Чедомир и Николиќ Милица сите од Куманово.

Дејности: 011390, 011941, 011949, 012321, 012421, 013030, 013042, 013050, 013111, 013121, 013904, 013909, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090201, 090209, 110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, услуги меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги со странство, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационен склад, малограничен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија и реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Николиќ Горан, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13389/94 (16299)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15326/94, на регистарска вложка бр. 1-56901-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за производство, услуги, туристичко посредување и трговија на големо и мало „РОСАЛ-КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222

Дејности: 011390, 012310, 012321, 012322, 013500, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, трговија на мало со спортска опрема и реквизити, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070216, 070217, 070218, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, трговија на големо со спортска опрема и реквизити, 080111, 080119, 080190, 080201, 080202, 080203, 110301, 110302, 110303, 110309, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, посредување, вршење комисионери работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот, 010620, 110903, 110905, 110909, 030009, откуп на сточарски и земјоделски производи, шумски плодови, печурки и водоземци, 030003, 030004, 0703, 070310, 070320, консигнација, консигнационни складови, продавници и слободни царински продавници, комисиона продажба, посредување, застапување на странски фирми и реекспорт, малограничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските на правни во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ален Крстевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15326/94. (16300)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12878/94, на регистарска вложка бр. 1-33254-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското претпријатие „ДЕМ-МИ“ ц.о. Титов Велес, ул. „Мирка Гинева“ бр. 25.

Дејност се проширува со: 120350 – радио и телевизија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12878/94. (16301)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16375/94, на регистарска вложка бр. 1-56711-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, промет и услуги „ДЕН-11-ЛИД“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Петро Павлов“ бр. 34

Претпријатието е основано со акт за основање од 19.12.1994 година, а основач е Саздов Дејан од Скопје

Дејности: 01231, 012310, 012321, 012310, 012322, 050301, 050302, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140,

070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 08012, 080129, 080190, 080201, 080202, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Саздов Дејан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16375/94. (16302)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12985/94, на регистарска вложка бр. 1-42286-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето за застапување на Производно-трговското и услужно претпријатие „ПЕРСПЕКТИВА“ увоз-извоз д.о.о. с. Долно Седларце, Тетово.

Се брине досегашниот застапник Цветаноска Софија – директор, а се запишува новиот застапник Цветаноска Анкица – директор, без ограничување за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12985/94. (16303)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16473/94, на регистарска вложка бр. 1-56756-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Привагното претпријатие „АЛЈО – АЛЈО“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „Ј. Ончески“ бр. 29

Претпријатието е основано со акт за основање од 13.12.1994 година, а основач е Томиќ Мери од Тетово.

Дејности: 013121, 060501, 060502, 070121, 070122, 070125, 070132, 070140, 070211, 070213, 070221, 070225, 070230, 070250, 080201, 080202, 080190, 120420 а во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација, туристичка работа во странство, комисиона продажба, малограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Томиќ Мери, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16473/94 (16304)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13875/94, на регистарска вложка бр. 1-55089-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „РАКОВЕЦ КО-МЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. с. Раковец, Тетово.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-04 од 05.11.1994 година, а основач е Јакупи Гајур од с. Раковец, Тетово

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 060502, 060302, 020110, 020201, 020202, 020140, 110303, 110309, 110909, 110109, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските на правни во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јакупи Гајур, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13875/94 (16305)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16125/94, на регистарска вложка бр. 1-56556-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно-трговското, услужно претпријатие „УНИМЕТАЛ – 94“ експорт-импорт д.о.о. с. Г. Седларце, Тетово.

Основач на претпријатието е лицето, Рамани Исмириза од с. Г. Седларце, Тетово.

Дејности: 011099, 011311, 011313, 011315, 011390, 011320, 011411, 011413, 011420, 011742, 012322, 012614, 012810, 013010, 013042, 013050, 013074, 013121, 013909, 020110, 020140, 020201, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070160, 070211, 070212, 070214, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 090139, 090140, 090189, 090201, 110109, 110301, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Рамани Исмириза – директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16125/94 (16306)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14597/94, на регистарска вложка бр. 1-56656-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и право за вршење на работи во внатрешниот и надворешниот промет, како и обавување на

услуги дејности на Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз и услужни дејности „ВЕИГ-МАНИГ“ д.о.о. Титов Велес, ул. „Солунска“ бр. 4.

Претпријатието е основано со акт за основање Сл. бр. 01-1/94 од 14.11.1994 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080201, 080202, 080121, 080122, 110309, 120420, 080190.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14597/94. (16307)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13964/94, на регистарска влошка бр. 1-13418-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Производно-услужното претпријатие „ВАРДАРСКИ МОТИВИ“ ц.о. Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ 66.

За истапување на Ризов Драгољуб од основачите на производно-услужното претпријатие „ВАРДАРСКИ МОТИВИ“ Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13964/94. (16308)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15981/94, на регистарска влошка бр. 1-56430-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и надворешно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „ЕУРО-ТРЕЈД – 64“ експорт-импорт д.о.о. с. Г. Седларце, Тетово.

Претпријатието е основано со акт за основање од 08.11.1994 година, а основач е Зенули Садри од с. Г. Седларце, Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Зенули Садри, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15981/94. (16309)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14901/94, на регистарска влошка бр. 1-55757-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и надворешно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „ЗИЛИ-ТРАНС“ експорт-импорт д.о.о. с. Одри, Тетово.

Претпријатието е основано со акт за основање од 24.11.1994 година, а основач е Зили Шакир од с. Одри, Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Зили Шакир, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14901/94. (16310)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11804/94, на регистарска влошка бр. 1-53674-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и надворешно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „ШАМИНИОН – К.Ј.“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „107“ бр. 38.

Претпријатието е основано со акт за основање од 26.09.1994 година, а основач е Касами Јусуф од Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 090121, 090122, 090139, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Касами Јусуф, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11804/94. (16311)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16298/94, на регистарска влошка бр. 1-56651-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Производно-трговското претпријатие „ИС-ЕЛ“ експорт-импорт ц.о. с. Челопек, Тетово.

Претпријатието е основано со акт за основање од 14.12.1994 година, а основач е Беким Ганија од с. Челопек, Тетово.

Дејности: 012142, 070112, 070114, 070123, 070124, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070223, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 080201, 080202, 110303, 110309, 070310, 070320, 110909, посредување при промет на стоки и услуги со странство, продажба на конспигационен склад, малограѓанен промет со: Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Беким Ганија, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16298/94. (16312)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16408/94, на регистарска влошка бр. 1-56734-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно-трговското, услужно претпријатие „АЛТАМИРА“ увоз-извоз д.о.о. Т. Велес, ул. „Благоја Горев“ бр. 125/38.

Дејности: 110302, 110303, 110303, 110304, 110309, шпедиција, 110909, 110902, 120349, 120321, 013400, 100392, производство и откуп на печурки, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, застапување, посредништво и реекспорт, комисиона продажба, конспигациона продажба.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Ангелков Лазар, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16408/94. (16313)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15999/94, на регистарска влошка бр. 1-36378-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на Претпријатието за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „БЕРАТ КОМПАНИ“ експорт-импорт д.о.о. с. Врапчиште, Гостивар.

Во внатрешен промет се проширува со: 011791, 011832, 011941, 011949, 013400, 015100, 050201, 050301, 050301, 060401, 060201, 090181, 110109, 110302, 110304, 110309, 110401, 110402, 110404, 110909, а во надворешно-трговскиот промет со: меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, агенциски услуги во странство, комисиона работење, изведување на инвестициони работи во странство, застапување и посредување во надворешниот промет, застапување на странски правни и физички лица, финансиски инженеринг, угостителско-туристички услуги во странство, безцарински продажници, фри-шопи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15999/94. (16314)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15538/94, на регистарска влошка бр. 1-56590-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и угостителство „ЕЛ-САФАРИ“ експорт-импорт д.о.о. с. Каменане, Тетово.

Основач на претпријатието е Фарид Абдија од с. Каменане – Тетово.

Дејности: 013021, 013022, 013121, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090179, 110109, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Фарид Абдија – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15538/94. (16315)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15233/94, на регистарска влошка бр. 1-56067-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за графички услуги „РОЈАЛ-ПРИНТ“ увоз-извоз д.о.о. Титов Велес, ул. „Солунска“ бр. 6.

Дејности: 013400, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090183, 090189, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110620, 110903, 110909, откуп на земјоделски и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови и печурки, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, меѓународен транспорт на стоки и на патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, лининг работи, конспигациона продажба, угостителски и туристички услуги.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Пандорка Кралева – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15323/94. (16316)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16505/94, на регистарска влошка бр. 1-41469-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен промет на Претпријатието за промет на услуги „ЕНДИ-ТРЕЈД“ експорт-импорт д.о.о. Титов Велес, с. Горно Оризари.

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 120350
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16505/94. (16317)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15230/94, на регистарска влошка бр. 1-56013-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и правото за вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трговија и транспорт „ЈОТ-КОМЕРЦ“ експорт-импорт п.о. Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 12.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/94 од 30.11.1994 година, а основач е Јовев Трајче од Титов Велес.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110905, 110309, 110909, 060501, 060502, 060503, 070310, 070320, реекспорт, застапување на странски фирми, меѓународна шпедиција, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со потполна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јовев Трајче, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15230/94. (16318)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14987/94, на регистарска влошка бр. 1-56491-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „УНО БАГИ“ д.о. експорт-импорт Тетово, ул. „М. Тито“ бр. 52/6.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 21.11.1994 година, а основач е Велче Србиноски од с. Д. Седларце - Тетово.

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070260, 110309, 110909, 020110, 013099, 120363, 110109, 060501, 060502, 060503, 080201, 080202, 080190, во надворешно-трговскиот промет: 0703, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Велче Србиноски - директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14987/94. (16319)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15633/94, на регистарска влошка бр. 1-56221-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и надворешно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „КАРО“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „133“ бр. 16/3.

Претпријатието е основано со акт за основање од 15.12.1994 година, а основачи се: Оливера Сиљановска и Јошко Сиљановски од Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Оливера Сиљановска, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15633/94. (16320)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15318/94, на регистарска влошка бр. 1-56064-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и надворешно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „ФИФИ-КОМПАНИ“ експорт-импорт д.о.о. с. Д. Палчиште, Тетово.

Претпријатието е основано со акт за основање од 01.12.1994 година, а основач е Агим Незири од с. Д. Палчиште, Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Агим Незири, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15318/94. (16321)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14972/94, на регистарска влошка бр. 1-55784-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и надворешно-трговски промет на Претпријатието за производство, трговија, услуги и туризам „БРЕЗОВИЦА ТРАВЕЛ-ТОУРС“ експорт-импорт д.о.о. с. Селце, Тетово

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.11.1994 година, а основач е Реџепи Рами од с. Селце, Тетово

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 012130, 013099, 020110, 020140, 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Реџепи Рами, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14971/94. (16322)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14969/94, на регистарска влошка бр. 1-55782-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и надворешно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „КОМПАНИ-С.С.“ експорт-импорт д.о.о. с. Порој, Тетово.

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.11.1994 година, а основач е Сабадин Алили од с. Порој, Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Сабадин Алили, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14969/94. (16323)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14029/94, на регистарска влошка бр. 1-55202-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „ГОРДИМИ“ експорт-импорт д.о.о. с. Горно Оризари, Титов Велес.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110620, 110903, 110909, откуп на земјоделски и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови и пемурки, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги на областа на транспортот, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, лизинг работи, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Димче Јовев, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14029/94. (16324)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15602/94, на регистарска влошка бр. 1-56410-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Графичко-трговското претпријатие „ТЕГРАФ“ увоз-извоз д.о.о. Тетово, ул. „116“ бр. 9.

Претпријатието е основано со акт за основање од 03.12.1994 година, а основачи се: Љупчо Здравкоски, Кирко Томовски, Ангеле Котески и Тодџа Томоски.

Дејности: 012421, 012429, 013500, 013400, 120312, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 070260, 060501, 060502, 060503, 110309, 110909, 070310, 070320, услуги во надворешно-трговскиот промет, посредување, застапување, консигнација, комисиона продажба, меѓународна шпедиција, повторен извоз на привремено увезени стоки, реекспорт, купување на

стоки во странство и нивна продажба во странство, малограничен промет со: СР Југославија, Албанија, Бугарија и Грција.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ќирко Томовски – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15602/94. (16325)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16894/94, на регистарска влошка бр. 1-54491-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма и проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „РУФЕЈА КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. с. Милетино, Тетовско.

Претпријатието во надворешен промет се проширува со: меѓународна шпедитија, меѓународен превоз на стока во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, царински продажби, консигнациона продажба, туристички работи со странство, малограничен промет со соседните држави, реекспорт, посредување и застапување на странски фирми.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16894/94. (16326)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13404/93, на регистарска влошка бр. 1-41770-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЈУ БЕ РА“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „164“ бр. 11, населба М. Речница.

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 110909, 060502, 110109, 050302, 011313, 011315, 011949, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските на правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Казими Рамадан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13404/94. (16327)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15239/94, на регистарска влошка бр. 1-56496-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за транспорт, туризам и промет на големо и мало „СЛАТИНА-ТОУРИСТ“ експорт-импорт д.о.о. с. Слатина, Тетово.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-01 од 28.11.1994 година, а основач е Рамадани Ислам од с. Слатина, Тетово.

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 060502, 060501, 110303, 110309, 110909, 110109, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските на правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Рамадани Ислам, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15239/94. (16328)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15567/94, на регистарска влошка бр. 1-56188-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно-трговското услужно претпријатие „РМО-Д“ експорт-импорт д.о.о. с. Слатино, Тетово.

Основач на претпријатието е лицето Исмаили Сулејман од село Слатино – Тетово.

Дејности: 011315, 011390, 011390, 011742, 011941, 012142, 012310, 012322, 012429, 012614, 012810, 013010, 013021, 013041, 013042, 013050, 013074, 013099, 013121, 013909, 020110, 020140, 020201, 050109, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 090139, 090140, 090189, 090201, 110109, 110301, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Исмаили Сулејман – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15567/94. (16329)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15388/94, на регистарска влошка бр. 1-56086-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и правото на вршење надворешно-трговски промет на Претпријатието за автотранспорт и шпедитија „ПАЧУК-ТРАНС“ експорт-импорт д.о.о. Титов Велес, ул. „Гемалуска“ бр. 12.

Скратениот иззив на фирмата на претпријатието гласи: „ПАЧУК-ТРАНС“ д.о.о. Титов Велес.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 02.12.1994 година, а основач е Пачуков Страшо од Титов Велес, со стан на ул. „Максим Горки“ бр. 180

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110303, 110309, 110909, откуп и продажба на земјоделски и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови, водоземци, печурки, индустриски отпадоци, недвижности, моторни возила и друго, а во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, посредување на застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски правни и физички лица, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународна шпедитија, меѓународен транспорт на стока и патници.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските на правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Пачуков Страшо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15388/94. (16330)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14968/94, на регистарска влошка бр. 1-55781-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и надворешно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „ГУРО-ИМПЕКС“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „116“ бр. 10.

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.11.1994 година, а основач е Ѓоко Стефановски од Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012422, 011949, 012322, 090121, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ѓоко Стефановски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14968/94. (16331)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14109/94, на регистарска влошка бр. 1-55223-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и надворешно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „ФЕНИКС – 2001“ експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „М. Тито“ бр. 17.

Претпријатието е основано со акт за основање од 9.11.1994 година, а основач е Начовски Стојанчо од Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Начовски Стојанчо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14109/94. (16332)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14970/94, на регистарска влошка бр. 1-55783-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и надворешно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „ВУЛЕ-ТЕРМ“ експорт-импорт д.о.о. с. Непроштено, Тетово.

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.11.1994 година, а основач е Јовановски Војислав од с. Непроштено, Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јовановски Војислав, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14970/94. (16333)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15635/94, на регистарска влошка бр. 1-56222-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. и надворешно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „ЦУЛИ – 68“ експорт-импорт Тетово, ул. „М. Тито“ бб.

Претпријатието е основано со акт за основање од 05.12.1994 година, а основач е Менсур Нуриши од Тетово.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 07011, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 080111, 080119, 080129, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Менсур Нуриши, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15635/94. (16334)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16791/94, на регистарска влошка бр. 1-12311-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Производно-трговското претпријатие „ДАРДАНИА-КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз с. Непроштено, Тетово.

Проширувањето на дејност во надворешно-трговскиот промет: – услуги во внатрешна и меѓународна шпедиција.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16791/94. (16335)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15430/94, на регистарска влошка бр. 1-56341-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало „ДИМА ТРГО“ увоз-извоз д.о.о. Титов Велес, ул. „Благој Горев“ бр. 56.

Скратена ознака: ТП „ДИМА ТРГО“ увоз-извоз д.о.о. Титов Велес.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, а во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Митевски Димитар, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15430/94. (16336)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15677/94, на регистарска влошка бр. 1-56240-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно-трговското претпријатие на големо и мало „ТРГО ВАРДАР“ увоз-извоз д.о.о. Титов Велес, ул. „Благој Горев“ бр. 71.

Скратена ознака: ПТП „ТРГО ВАРДАР“ увоз-извоз д.о.о. Титов Велес.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 013021, 013030, 013041, 013042, 013050, 013099, 013111, 013115, 013121, 013122, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, а во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15677/94. (16337)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 152594 од 21.III.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Консалтинг за меѓун. прав. промет „ИФА“ Скопје ул. „Ведко Влаховиќ“ бр. 7/10/8.

За стечаен судија е одредена Катица Топева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јован Михајловски од Скопје ул. „Костурска“ бр. 1/3/2, телефон 277-379.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 9.V.1995 година во 11.00 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (596)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 143291 од 23.III.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПИУП „Јурија“ од село с. Ървеница, Тетово.

За стечаен судија е одредена Мирјана Адресева, при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје ул. „Рутелтова“ бр. 54, телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.V.1995 година во 10.55 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (599)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 134094 од 6.III.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПИП „ДЕКС ПУЛ“ од Скопје ул. „Орце Николов“ бр. 58.

За стечаен судија е одредена Катица Топева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје ул. „Пелистерска“ бр. 1-III/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.IV.1995 година во 11.30 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1491594 од 23.III.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПИП „Копинг Промет“ од Тетово ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 1.

За стечаен судија е одредена Лиљана Саздова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје ул. „Рутелтова“ бр. 54, телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.V.1995 година во 10.50 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (600)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 136594 од 20.III.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот АД „АГРОМАРКЕТ“ од Скопје, ул. „Иво Јола Рибар“ бр. 66.

За стечаен судија е одреден Љубомир Крстевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марковски Иле од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 118/II-17, телефон 411-475.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.V.1995 година во 8.30 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (601)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 45294, 101394, према должниците ЗЗ „Топлица“ од с. Слосеница, ПП „Бени комери“ с. Велешта, ПП „Алден“ с. Поешено отворените стечајни постапки се заклучени, према должниците ПП „РАЈИ КОМЕРЦ“ од Охрид, ПП „Компани Милдоф“ од с. Велешта, ПП „Ордеса“ с. Кривопащани, ПП „Сантравел“ Битола, ПП „Меркат комери“ Охрид, ПП „Екс комери“ Прилеп, ПП „Телеграм“ Струга, ПП „За трговија Вадуро“ Битола, ПП „Маријан“ с. Ивањевци, ПП „Домит Имскес“ Битола, ПП „Зокманс“ ПП „Карго промет“, ПП „Анестри комери“, ПП „Тонзо“ ПП „Данна комери“ сите од Битола, ПП „Грација“, ПП „Бирката“, ПП „Деле транс“, сите од Демир Хисар, ОП „Разно промет“, ПП „Игли комери“ и ПП „Мекарт унион“ сите од Битола, се отворени стечајни постапки кои што не се спроведуваат и се заклучуваат, а со решение Ст. бр. 881/94, 1016/94, 1094/94, 971/94, 74/95, 62/95, 977/94, 1112/94, 83/95, 143/95, 26/95, 2/95, 179/95, 1103/94, 35/94, 119/95, 122/95, 116/95, 134/95, 188/95, 191/95 према должниците ПП „Сирена“ ДОО „Валентина“, ПП „Скај“, ПП „Деполи“, ПП „Минавел“, ПП „Елта“, ПП „Еф-би компани“, ПП „Виб луке“ и ПП „Пналет“ сите од Битола и према СЗ „Етаж“ од Прилеп, со решенија Ј 7/95, 10/95, Ј 129/94, Ј 132/94, Ј 28/95, Ј 19/95, Ј 16/95, Ј 25/95, Ј 40/95, Ј 13/95 се отворени ликвидациони постапки кои не се спроведени и се заклучени.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (602)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 212/95 од 16.III.1995 година отвори стечајна постапка над АД „Илинден“ Охрид. За стечаен судија е одреден Коста Сноа, а за стечаен управител Жанко Димитриевски дипломиран економист од Охрид и со објавен оглас од судот на 16.III.1995 година ги повика доверителите да ги пријават своите побарувања до стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази. Иако спротивно, ќе бидат отфрлени и фирманската уплата со такса од 30,00 денари на жиро сметка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на РМ“ кои ќе се испитаат на 8.V.1995 г. во 10.00 часот во овој суд, а должниците неопходно да ги измират своите долгови.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (603)

Со решението Ст. бр. 403/94 од 28.III.1995 година е отворена стечајна постапка над ЗЗ „Бања Банско“ с. Банско-Струмица, но е одлучено постапката да не се спроведува туку да се заклучи.

По правосилноста на решението ЗЗ „Бања Банско“ с. Банско-Струмица се брише од регистарот на стопанските организации.

Доверителите можат да го напаѓаат решението по жалба преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија-Скопје, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(612)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 72/95 од 27.III.1995 година е отворена ликвидација над должникот Ц.О. „ЗАНА КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „Темко Попов“ бр. 4/2.

За ликвидационен судија е одреден Бранко Орлановски, судија при овој суд.

За ликвидационен управник е одредена Мартиновска Зорица ул. „Пушкинова“ бр. 6-3/31, телефон 209-782.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. Рочните за испитување на пријавените побарувања се закажува на 9.V.1995 година, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(597)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 306/94 од 14.II.1995 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Ц.З. „Нова Градба“ од Гевгелија, ул. „7 Ноември“ бр. 69.

За ликвидационен судија е одреден Бранко Орлановски, судија при овој суд.

За ликвидационен управник е одредена Мартиновска Зорица ул. „Пушкинова“ бр. 6-3/31, телефон 209-782.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање. Рочните за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.V.1995 година, во 9 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје

(608)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението III Л. бр. 41/94 од 28.III.1995 година е отворена постапка за ликвидација над ТП на големо и мало експорт-импорт „Тео-Карт 92“ – Штип но е одлучено да не се спроведува туку да се заклучи.

По правосилноста на решението ТП „Тео-Карт 923“ ќе се брише од регистарот на стопанските организации.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија-Скопје во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(609)

Ликвидациониот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението III Л. бр. 16/95 од 17.III.1995 година е отворена постапка за ликвидација над Претпријатието во приватна сопственост за производство, трговија, услуги „Невон Комерц“ увоз-извоз П.О. Пробиштип, но е одлучено истата да не се спроведува туку да се заклучи.

По правосилноста на решението ППС „Невон Комерц“ – Пробиштип ќе се брише од регистарот на стопанските организации.

Доверителите можат да го напаѓаат решението со жалба преку овој суд до стопанскиот суд на Македонија-Скопје во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(610)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните печати:

Правоаголен печат под назив: „Угостителски дуќан Бифе со пидерија „АЛЕКСАНДАР“ Смилевски Гоце и Димовски Дарче бул. „Октомвриска револуција“ бб, Скопје.

(1317)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за промет“, производство и услуги „РАМО-КОМ“ ц.о. експорт-импорт Скопје.

(1318)

Тркалезен печат под назив: Училишен медицински центар „Никола Штејн“ ц.о. С.Р. Македонија“ (двојазичен) и штембил (правоаголен) под назив: „Училишен медицински центар „Никола Штејн“ Тетово С.Р. Македонија“.

(1319)

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 251643 на име Бектиши Фадил, с. Корито, Гостивар.

(1325)

Пасош бр. 165602 на име Муареми Фуат, с. Корито, Гостивар.

(1326)

Пасош бр. 0330318 издаден од УВР Кавадарци на име Лазик Живко ул. „16 јули“ бр. 32, Кавадарци.

(1321)

Пасош бр. 0065749 издаден од УВР Кочани на име Крстев Стефан ул. „Цар Самоил“ бр. 32, Кочани.

(1322)

Пасош на име Јашари Гулнесер, с. Беловиште Гостивар.

(1320)

Пасош бр. 325188 издаден од УВР Скопје на име Боровоје Димишковски, ул. „Народен фронт“ бр. 21/4-5, Скопје.

(1323)

Пасош бр. 101608/93 издаден од УВР Скопје на име Александар Гуцевски бул. „АСНОМ“ бр. 12/17.

(1248)

Пасош бр. 29553 издаден од УВР Крушево на име Ристески Ваљуска ул. „Манчу Матак“ бр. 41, Крушево.

(1324)

Пасош бр. 019349/93 издаден од УВР Охрид на име Науме Костовски с. Требевишта, Охрид.

(1309)

Пасош бр. 0459533/94 издаден од УВР Гостивар на име Мурат Мурати с. Г. Бањича, Гостивар.

(1310)

Пасош бр. 085867/93 издаден од УВР Тетово на име Иљбер Иљџи ул. „111“ бр. 40, Тетово.

(1311)

Пасош бр. 176258/94 издаден од УВР Струга на име Бесим Елмази с. Богојци, Струга.

(1312)

Пасош бр. 419771/94 издаден од УВР Куманово на име Виолета Коцевска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 31, Куманово.

(1313)

Пасош бр. 112970/94 издаден од УВР Куманово на име Горан Коцевски ул. „Гоце Делчев“ бр. 31, Куманово.

(1314)

Пасош бр. 464365/94 издаден од УВР Тетово на име Емин Бекири с. Чифлик, Тетово.

(1315)

Пасош бр. 0151248/94 издаден од УВР Т. Велес на име Севдил Зекиров, с. Горно Јаболчиште, Т. Велес.

(1316)

Гаранција бр. 23/94 од 7.IX.1994 година на износ од 30.000 германски марки издадена од Кредитна банка Битола каде должник е „Македо Промет“ Прилеп, а доверител „НИМЕКС“ Скопје.

(1327)

Пасош бр. 177406 издаден од УВР Куманово на име Далипи Неџат с. Матејче, Куманово.

(1331)

Пасош бр. 227666 издаден од УВР Гостивар на име Изаири Исмаилаки, с. Гурџевиште, Гостивар.

(1330)

Пасош бр. 0001733 издаден од ОВР Кичево на име Садик Реџеп с. Зајас, Кичево.

(1330)

Пасош бр. 0036789 од 25.V.1993 година издаден од УВР Струмица на име Мавров Дончо, с. Вељуса бр. 293, Струмица.

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници кои се државјани на Република Македонија, во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас да ги најават побарувањата од А.Д. „Солидарност“ – Скопје.

2. Побарувањата се пријавуваат истовремено до А.Д. „Солидарност“ – Скопје ул. „Лазар Поптрајков“

6.6. и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Побарувањата се доставуваат на посебен образец објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 3/94.

А.Д. „Солидарност“ – Скопје

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/92) Општественото претпријатие ЗРО „ИНКОП“ – Скопје објавува

ОГЛАС

СО КОЈ СЕ УПАТУВА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИЈАВИ ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. Општественото претпријатие ЗРО „ИНКОП“ – Скопје ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници кои се државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон претпријатието.

2. Пријавите на побарувањата се поднесуваат на посебен образец-Барање за заштита на правата на поранешните сопственици и нивните правни наследници во постапка на трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94).

3. Пријавата на побарувањата се доставува до Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и до ЗРО „ИНКОП“ – Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 26-Г. Петров.

4. Пријавата на побарувањата се доставува во рок од 60 дена по објавувањето на огласот.

ЗРО ОП „Инкоп“ – Скопје

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ, бр. 38/93“) ДОО-ОО „ИЛИНДЕН“ Крушево објавува

ОГЛАС

ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. ДОО-ОО „ИЛИНДЕН“ КРУШЕВО ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија доколку ги има да ги пријават своите имотни побарувања од претпријатието.

2. Пријавувањето да се изврши на образец пропишан од Агенцијата за приватизација на Република Македонија.

3. Побарувањата да се достават до ДОО-ОО „Илинден“ со седиште на улица „Питу Гули“ бб Крушево и до Агенцијата за приватизација на РМ.

Рокот на пријавување е 60 дена од денот на објавување во Службен весник.

ДОО-ОО „ИЛИНДЕН“ Крушево

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОП – МАХИЗ – „Вардар“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со опште-

ствен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Варшавска“ бр. 23 – Скопје, во време од 8 до 14 часот.

(613)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „СЛОВИН ЈУГОКОКТА“ АД – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 23.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Шарпланинска“ ББ во време од 10 до 14 часот.

(614)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „БИСТРИЦА“ с. Теарце-Тетово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 23.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Кирил Пејчиновиќ“ бр. 2 во село Теарце, во време од 09 до 12 часот.

(616)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ПУТП „СЕРВЕР“ – Кавадарци

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 23.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-

наат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. во време од 09 до 12 часот. (617)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „Малеш-Транс“ – Берово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 23.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Владимирски пат“ – Берово, во време од 07 до 15 часот. (618)

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Завод за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАРТ 1995 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-март 1995 година во однос на просечните цени на мало во 1994 година, изнесува 15,9%.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

423.	Закон за внатрешни работи	381
424.	Закон за Агенцијата за разузнавање	388
425.	Закон за санитарната и здравствената инспекција	391
426.	Одлука за основање меморијален простор во зградата на Собранието на Република Македонија	393
427.	Одлука за припојување на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје кон Медицинскиот факултет-ООЗТ Клиники – Скопје	393
428.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија	394
429.	Одлука за учество на Републиката во финансирањето на општествените организа-	
	ции, друштва, здруженија и сојузи во 1995 година.	394
430.	Одлука за распоредување на приходите од игрите на среќа и од забавните игри на автомати во 1995 година	394
431.	Решение за именување вршител на должноста директор на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје	395
432.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување претседател на Колегијалниот работороводен орган на УСО „Нико Нестор“ – Струга	395
433.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работороводен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Иво Рибар-Лола“ – Крива Паланка	395
434.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работороводен орган на Народниот музеј „Куманово“ – Куманово	395
435.	Решение за разрешување од должноста советник во Владата на Република Македонија	395
436.	Решение за именување директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата	396
437.	Решение за разрешување од должноста потсекретар во Министерството за образование и физичка култура	396
438.	Решение за разрешување од должноста советник на министерот за образование и физичка култура	396
439.	Решение за разрешување од должноста советник на министерот за образование и физичка култура	396
440.	Решение за назначување потсекретар во Министерството за образование и физичка култура	396
441.	Решение за назначување потсекретар во Министерството за образование и физичка култура	396
442.	Решение за именување управител на Заворот - Штип со Отворено одделение во Струмица	397
443.	Решение за именување заменик на директорот на Педагошкиот завод на Македонија	397
444.	Правилник за изменување на Правилникот за образецот на здравствената легитимација и за начинот на нејзиното издавање, водење и користење	397
445.	Правилник за содржината и начинот на лекарскиот преглед за утврдување на општата здравствена способност, содржината и начинот на издавањето и важењето на лекарското уверение	397
	Објава за порастот на цените на мало во Република Македонија за месец март 1995 година.	408.
	Меѓународни договори – додаток	I-LXVI/II